



„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 30 октомври 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 59

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 24 динари. — Преплатата за 1981 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

622.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА НАУЧНАТА, КУЛТУРНАТА, ПРОСВЕТНАТА И ТЕХНИЧКАТА СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за евиденцијата за научната, културната, просветната и техничката соработка со странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1981 година.

П бр. 111
28 октомври 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА НАУЧНАТА, КУЛТУРНАТА, ПРОСВЕТНАТА И ТЕХНИЧКАТА СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО

Член 1

Со овој закон се установува евиденција за сстварената научна, културна, просветна, техничка и технолошка соработка со странство, со податоците што се од интерес за целата земја.

Член 2

Евиденцијата за остварената научна, културна, просветна, техничка и технолошка соработка со странство содржи податоци што се однесуваат на: основите, носителите, предметот, формите и изворите на финансирање на таа соработка.

Евиденцијата од став 1 на овој член се води на единствен начин.

Член 3

Податоците за основите на научната, културната, просветната, техничката и технолошката соработка со странство се однесуваат на:

1) називот на меѓународниот договор врз основа на кој се остварува таа соработка;

2) називот на актот склучен помеѓу носителите на соработката врз основа на меѓународен договор или по друга основа.

Член 4

Податоците за носителите на научната, културната, просветната, техничката и технолошката соработка со странство содржат:

1) име односно назив или фирма и седиште односно живеалиште на носителот на соработката во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (на основната организација на здружен труд и на друга самоуправни организација и заедница, на органите и организациите на општествено-политичките заедници на општествено-политичките и други општествени организации и здруженија на граѓаните односно на работните групи или на поединци);

2) име односно назив или фирма и седиште односно живеалиште на носителот на соработката во странство (на органите и организациите, односно на државите или на меѓународните организации односно на работните групи или на поединци).

Член 5

Податоците за предметот, односно за формите на научната, културната, просветната, техничката и технолошката соработка со странство се однесуваат на: научни истражувања; специјализација и размена на стручњаци и други работници; упатување на граѓани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на работа во странство во рамките на меѓународната научна, просветна, културна, техничка и технолошка соработка; меѓународни собири во земјата и во странство; стручна обука; студиски престој; размена и користење на научна и техничка документација и информации; школување во високошколски и други образовни установи; уметнички и други културни манифестации; гостувања; учество во работата на странски органи и во тела на меѓународни организации, како и на други предмети односно форми на научната, културната, просветната, техничката и технолошката соработка со странство.

Член 6

Податоците за изворите од кои се финансира научната, културната, просветната, техничката и технолошката соработка со странство се однесуваат на учесниците во финансирањето и на височината на средствата по извори (домашни и странски), како и на другите извори од кои се финансира таа соработка.

Член 7

Евиденцијата за остварената научна, културна, просветна, техничка и технолошка соработка со странство со податоците од чл. 3 до 6 на овој закон ја водат организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, органите и организациите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките и други општествени организации и здруженијата на граѓани, што учествуваат во остварувањето на научната, културната, просветната, техничката и технолошката соработка со странство.

Член 8

Организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, органите и организациите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките и други општествени организации и здруженијата на граѓани, податоците од чл. 3 до 6 на овој закон му ги доставуваат на надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина во рок од 30 дена од денот на остварената научна, културна, просветна, техничка и технолошка соработка со странство, на пропишаните обрасци.

Сојузните органи и сојузните организации ги доставуваат податоците од чл. 3 до 6 од овој закон до сојузната организација надлежна за работите на меѓународната научна, просветно-културна и техничка соработка во рок од 30 дена од денот на остварената научна, културна, просветна, техничка и технолошка соработка со странство, на пропишаните обрасци.

Член 9

За научната, културната, просветната, техничката и технолошката соработка со странство што непосредно ја остваруваат државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се води евиденција.

Содржината и начинот на водењето на евиденцијата од став 1 на овој член ја утврдуваат надлежните органи во републиките односно во автономните покраини, во согласност со единствени методолошки принципи.

Член 10

Надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, на крајот на секое тримесечје и доставува на сојузната организација надлежна за работите на меѓународната научна, просветно-културна и техничка соработка збирни податоци од чл. 3 до 6 и од член 9 на овој закон.

Член 11

Единствените методолошки принципи за начинот на водење и користење на евиденцијата за остварената научна, културна, просветна, техничка и технолошка соработка со странство, како и воведувањето на единствени обрасци во кои се искажуваат податоците од чл. 3 до 6 и од член 9 на овој закон ги утврдува сојузната организација надлежна за работите на меѓународната научна, просветно-културна и техничка соработка во спогодба со сојузната организација надлежна за работите на статистиката, по претходно прибавено мислење од надлежните органи во републиката односно во автономната покраина.

Член 12

Одредбите на овој закон не се однесуваат на научната, културната, просветната, техничката и технолошката соработка со странство што ја вршат органите за народната одбрана и органите за внатрешни работи.

Член 13

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друга самоуправна организација или заедница, општествено-политичка и друга општествена организација и здружение на граѓани, ако не води евиденција или не ги доставува во роковите податоците според одредбите на чл. 7, 8 и 10 од овој закон.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 1.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд, во друга самоуправна организација и заедница, во општествено-политичка организација и во друга општествена организација и во здружение на граѓани.

Со парична казна од 500 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган ако не води евиденција или не ги доставува во роковите податоците според одредбите на чл. 7, 8 и 10 од овој закон.

Член 14

Органите и организациите од член 8 став 2 и од член 10 на овој закон, за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, ги доставуваат податоците од чл. 3 до 6 на овој закон до сојузната организација надлежна за работите на меѓународната научна, просветно-културна и техничка соработка.

Член 15

Сојузната организација надлежна за работите на меѓународната научна, просветно-културна, техничка и технолошка соработка, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе ги утврди единствените методолошки принципи од член 11 на овој закон.

Член 16

Одредбите на чл. 7 до 10 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1982 година.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

623.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1981 година.

П бр. 112
28 октомври 1981 година
Белград.

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ****Член 1**

Во Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/79) во член 1 став 2 по зборовите: „на кредити за инвестиции“ се додаваат зборовите: „и гаранции по основа на инвестиции“.

По став 2 се додава став 3, кој гласи:

„Посебните услови пропишани со овој закон се применуваат врз кредитите за инвестиции и гаранциите по основа на инвестиции што ги даваат банките и другите корисници на општествени средства“.

Член 2

Во член 2 се додава став 3, кој гласи:

„Како гаранции по основа на инвестиции, во смисла на овој закон, се сметаат гаранциите што банката ги дава од свое име и за своја сметка или од свое име а по областување и за сметка на еден или повеќе корисници на општествени средства за обезбедување средства односно за обезбедување на плаќањата по основа на инвестиции, освен гаранциите што ги дава врз основа на одобрен кредит.“

Член 3

Во член 3 ст. 3 и 4 се менуваат и гласат:

„Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се применуваат и врз продажбата на кредит на градежни објекти, опрема и материјални права што претставуваат основни средства.“

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член не се применуваат врз кредитите за инвестиции и гаранциите по основа на инвестиции за потребите на народната одбрана, општествената самозаштита, јавната и државната безбедност. како и врз кредитите за инвестиции и гаранциите по основа на инвестиции за градежни објекти, опрема и материјални права на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, во согласност со сојузниот закон со кој се уредува производството на вооружување и воена опрема.“

Член 4

Во член 4 по став 1 се додава став 2, кој гласи:

„Под банка, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат основната банка и здружената банка“.

Член 5

Член 5 се менува и гласи:

„Кредит за инвестиција односно гаранција по основа на инвестиција може да му се даде на корисник на општествени средства кој има обезбедено сопствено учество за финансирање на инвестицијата за која бара кредит односно гаранција.“

Член 6

Во член 6 став 2, точка 2 процентот: „50%“ се заменува со процентот „60%“, а процентот: „30%“ — со процентот: „40%“, а по зборот: „здравството“ се додаваат зборовите: „и социјалната заштита“.

Во точка 4 зборовите: „40%“ — за опрема“ се заменуваат со зборовите „50%“ — за градежни објекти и опрема“.

Во точка 5 процентот: „30%“ се заменува со процентот: „40%“.

Во точка 6 процентот: „20%“ се заменува со процентот: „30%“.

Во точка 7 по зборот: „туристи“ се додава записка и зборовите: „за градежни објекти и опрема на угостителските и туристичките организации во кои со сојузен пропис е забрането или ограничено движењето на странски туристи, а за градежни објекти и опрема со кои се врши преориентација од потрошувачката на течни горива кон цврсти горива и за градежни објекти и опрема за сместување и чување на стоконите резерви“.

По став 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Височината на сопственото учество од став 2 на овој член не се применува врз финансирање на инвестициите за потреби на народната одбрана, општествената самозаштита и јавната и државната безбедност.“

Височината на сопственото учество за финансирање на инвестициите на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема се определува во согласност со сојузен закон со кој се уредуваат производството на вооружување и воена опрема.“

Член 7

Во член 9 став 1 по точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а) средствата што се обезбедуваат со здружување врз основа на самоуправни спогодба за здружување на трудот и средствата по основа на која се стекнува право на учество во заеднички остварениот доход;“.

Во точка 2 зборовите: „на закон, општествен договор или самоуправни спогодба за здружување се заменуваат со зборовите: „на закон“.

Точка 3 се менува и гласи:

”3) средствата што организацијата на здружен труд ги обезбедила за финансирање на инвестиција врз основа на договор за вложување на средства склучен со странско лице;“.

Во точка 4 по зборот: „општините“ се додава записка и зборовите: „освен средствата што во вид на кредити ќе се обезбедат кај банката од нејзините средства“.

Точ. 6 и 7 се менуваат и гласат:

„6) средствата што на корисникот на општествени средства му се обезбедени од самопридонес (во труд, материјал, пари) или од лични средства на граѓаните што кај корисникот на општествени средства се здружени непосредно или со посредство на банката, со намена за проширување на материјалната основа на неговиот труд;

7) сопствените средства што корисникот на општествени средства порано ги вложил за прибавување на локација за изградба на инвестиционен објект.“

Член 8

Во член 12 зборовите: „издвојувањето на средства за“ се бришат.

Член 9

Во член 13 став 1 во уводната реченица по зборот: „банка“ се додаваат зборовите: „или друг корисник на општествени средства“.

Точ. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) ако даде кредит за инвестиции или гаранција по основа на инвестиција односно ако му продаде градежен објект или опрема на кредит на орган или организацијата на општествено-политичка заедница или на општествено-политичка или друга општествена организација, односно на нивни работни заедници, освен за потребите на народната одбрана, општествената самозаштита, јавната и државната безбедност и на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема (член 3 ст. 1, 3 и 4);

2) ако даде кредит или гаранција за инвестиции за прибавување на зграда или дел од зграда, односно ако продаде на кредит зграда или дел од зграда за вршење на административно-управни работи, освен зграда или дел од зграда за потребите на народната одбрана, општествената самозаштита, јавната и државната безбедност и на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема (член 3 ст. 2 и 4);“.

Во точка 3 по зборот: „ако“ се додава зборот: „банката“.

Во став 2 по зборовите: „во банката“ се додаваат зборовите: „или кај друг корисник на општествени средства“.

Член 10

Во член 14 ставот 1 се менува и гласи:

„Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап корисник на општествени средства:

1) ако поднесе неточни податоци за намената на инвестицијата според која се определува височината на сопственото учество (член 6);

2) ако поднесе неточни податоци за обезбедувањето на сопствено учество за финансирање на инвестицијата (член 9);

3) ако пред користењето на кредитот за инвестиција не ги искористи во соодветен дел средствата на сопственото учество за финансирање на инвестицијата (член 11 став 2).“.

Член 11

Во член 15 точка 3 се брише.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

624.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА КРЕДИТНИОТ И БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1981 година.

П бр. 113

28 октомври 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА КРЕДИТНИОТ И БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Во Законот за основите за кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77) во член 20 по став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, интерната банка може средствата што се нао-

фаат на нејзината сметка при Службата на општественото книговодство да ги депонира кај повеќе основни банки согласно со барањата на своите членови што ги пренеле средствата од сметката кај Службата на општественото книговодство на сметката на интерната банка заради намирување на обврските, односно заради здружување на средствата во интерната банка.

Интерната банка е должна на Службата на општественото книговодство да ѝ ги достави основите и мерилата за распоредот на средствата од став 1 на овој член најдоцна шест месеци пред денот на применувањето на тој распоред.“

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 5 и 6.

Член 2

По член 30 се додаваат нови чл. 30а и 30б, кои гласат:

„Член 30а

По исклучок од одредбите на член 7 став 3 од Законот за обезбедување на плаќањата помеѓу корисниците на општествени средства, интерната банка може да издава инструменти за обезбедување на плаќањата од свое име, а за сметка на членови на интерната банка според основите од член 2 став 1 на тој закон, ако е тоа предвидено со самоуправната спогодба за здружување во интерна банка.

Ако интерната банка презела обврска за издавање на инструменти за обезбедување на плаќањата од свое име, а за сметка на членови на интерната банка, се смета како должник во смисла на одредбите на Законот за обезбедување на плаќањата помеѓу корисниците на општествени средства.

По меницата што ја издава интерната банка во согласност со став 1 од овој член, интерната банка не може да биде авалист.

Член 30б

Примените меници на преодната сметка до основа на наплата на заедничкиот приход, како инструмент за обезбедување на плаќањата, интерната банка може да ги експонира и индосира за сметка на учесниците во заедничкиот приход, согласно со Законот за обезбедување на плаќањата помеѓу корисниците на општествени средства.“

Член 3

Во член 31 став 2 по зборовите: „организациите на здружен труд“ се додаваат зборовите: „или живните интерни банки“.

Член 4

По член 43 се додава нов член 43а, кој гласи:

„Член 43а

Основните и други организации на здружен труд можат средствата со кои располагаат да ги пренесуваат од својата жиро-сметка и од други сметки кај Службата на општественото книговодство врз жиро-сметката на интерната банка, заради здружување на средствата односно заради намирување на обврските што ги извршува интерната банка од свое име, а за сметка на своите членови, освен средствата за обврските што се намируваат од доходот и средствата потребни за намирување на втасаните обврски на членовите на интерната банка спрема трети лица, а кои не се плаќаат преку интерната банка.

Ако на жиро-сметката на членот на интерната банка — должник нема доволно средства за намирување на обврските од став 1 на овој член и на другите втасани обврски, интерната банка е должна, на барање од надлежната служба на општественото книговодство, веднаш да ги пренесе средствата од својата жиро-сметка врз жиро-сметката на тој член на интерната банка потребни за намирување на неговите втасани обврски, до височината на ставените на располагање или здружените средства на тој член кај интерната банка.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако со самоуправната спогодба за здружување во интерна банка е предвидена одговорност и поднесување на ризиците за обврските на членовите на интерната банка, интерната банка е должна, на барање од надлежната служба на општественото книговодство, веднаш да ги пренесе од својата жиро-сметка врз жиро-сметката на тој член на интерната банка средствата потребни за намирување на втасаните обврски од став 1 на овој член за втасаните обврски на тој член на интерната банка.

Ако интерната банка во рокот од ст. 2 и 3 на овој член не ги пренесе средствата потребни за намирување на обврските на членот на интерната банка, Службата на општественото книговодство, со свој налог, ќе изврши пренос на потребните средства веднаш од жиро-сметката на интерната банка врз жиро-сметката на членот на интерната банка.

Член 5

По член 50 се додава нов член 50а кој гласи:

„Член 50а

Членовите на интерната банка имаат свои интерни (евиденциони) сметки во интерната банка преку кои може:

— да се врши пресметување на меѓусебните обврски по основа на прометот на стоки и вршењето на услуги, освен по основа на инвестициите; и

— обезбедувањето на евиденциите за меѓусебните односи на членовите на интерната банка по основа на здружените средства во интерната банка, по извршените парични работи, како и по основа на следењето на движењето на средствата од работењето на интерната банка.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансите, на предлог од генералниот директор на Службата на општественото книговодство, ќе ги пропише содржината и начинот на вршењето на пресметувањата од став 1 на овој член и на член 6 точка 3 на овој закон.

Пресметката од став 2 на овој член се спроведува преку жиро сметките, односно преку девизните сметки на членовите на интерната банка.

Член 6

Во член 51 став 1, точката 3, се менува и гласи: „3) здружување на средствата за меѓусебно краткорочно кредитирање и одржување на текуштата ликвидност;“.

Во точка 5 по зборовите: „платниот промет“ се додаваат зборовите: „по работите од член 50а на овој закон“.

Точка 6 се менува и гласи:

„6) вршење пренос на средствата од преодната сметка врз жиро-сметката односно врз девизната сметка на интерната банка, ако е тоа предвидено со самоуправната спогодба за здружување во интерна банка, со евидентирање на распоредот на тие средства на интерните сметки на членовите на интерната банка — учесници во заедничкиот приход. Преносот на средствата интерната банка може да го врши, по исклучок од одредбите на чл. 27 и 28 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот, под услов заедничкиот приход, во согласност со самоуправната спогодба, да се остварува и распоредува преку преодната сметка во интерната банка. Интерната банка е должна привремено распоред на заедничкиот приход да го спроведе по паг на пресметувањето преку жиро-сметката односно преку девизните сметки на основните организации на здружен труд — учесници во заедничкиот приход, во роковите пропишани во чл. 27 и 29 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот.“

Точка 7 се менува и гласи:

„7) плаќање на обврските од свое име а за сметка на членовите на интерната банка од средствата што наменски се пренесени врз жиро-сметка на интерната банка за плаќање на заедничките обврски или обврските на основната организација на здружен труд, на самоуправната интересна заедница, на основната заедница и на единица во нив, освен на обврските што се намируваат од доходот на тие организации односно заедници;“.

Во став 2 зборовите: „плаќањата по пат на пресметување на меѓусебните обврски и побарувања на членовите на интерната банка преку нивните интерни сметки кај интерната банка“ се заменуваат со зборовите: „работите предвидени во член 50а на овој закон, преку интерните сметки наведени во тој член“.

Став 3 се менува и гласи:

„Пресметката од член 50а на овој закон за извршените меѓусебни обврски на членовите на интерната банка, интерната банка ја поднесува до Службата на општественото книговодство петнаесетдневно.“

Заради обезбедување на општествена евиденција и вршење на информативно-аналитички работи, интерната банка е должна да обезбеди и да ги доставува месечно до Службата на општественото книговодство податоците според упатството што ќе го пропише генералниот директор на Службата на општественото книговодство.“

Член 7

По член 58 се додаваат нови чл. 58а и 58б, кои гласат:

„Член 58а

Членот на интерната банка може, врз основа на самоуправна спогодба или договор, да ја овласти интерната банка средствата на кредитот земени за негова сметка да се пренесат врз жиро-сметката на интерната банка и да се користат за извршување на неговите втасани обврски.

Приливот на средствата по основа на кредитите и плаќањата од тие средства се евидентираат на интерните сметки на членовите на интерната банка на кои се евидентираат и другите средства на членовите на интерната банка.

Член 58б

Членовите на интерната банка можат слободните парични средства на резервите да ги пренесат врз жиро-сметката на интерната банка, заради привремено користење за одржување на ликвидноста и за плаќања на обврски на членовите на интерната банка, во согласност со сојузниот закон.“

Член 8

Член 78 се брише.

Член 9

Во член 218 став 1 по точка 2 се додаваат нови точки 2а, 2б и 2в, кои гласат:

„2а) ако интерната банка не ги пренесе потребните средства од својата жиро сметка на жиро сметката на членот на интерната банка за намирување на неговите втасани обврски (член 43а ст. 2 и 3);

2б) ако интерната банка не го изврши пресметувањето на меѓусебните обврски помеѓу сите членови на пропишаниот начин, во согласност со овој закон (член 50а);

2в) ако интерната банка не поднесе до Службата на општественото книговодство пресметка и податоци потребни за обезбедување на општествена евиденција (член 51 став 4);“.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

625.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Се прогласува Законот за контрола на предметите од скапоцени метали, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор, од 28 октомври 1981 година.

П бр. 114

28 октомври 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Предметите од скапоцени метали можат да се пуштаат во промет само ако по својот состав и содржина (финост) им одговараат на условите пропишани со овој закон.

Член 2

Под предмети од скапоцени метали, во смисла на овој закон, се подразбираат накитот, украсите и другите предмети изработени од злато, сребро и платина, односно од легури на тие метали.

Член 3

Предметите од скапоцени метали пред пуштањето во промет подлежат на задолжително испитување и жигосување според одредбите од овој закон.

II. СОСТАВ И ФИНОСТ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Член 4

Предметите од скапоцени метали можат да се произведуваат од легури, и тоа:

- 1) од злато со сребро, од злато со бакар, од злато со сребро и бакар или од злато со никел и палладиум (предмети од злато);
- 2) од сребро со бакар (предмети од сребро);
- 3) од платина со сребро и бакар (предмети од платина).

Член 5

На легурите од член 4 на овој закон може да им се додаваат и други метали.

Производителот е должен, при поднесувањето на предметите од став 1 на овој член на жигосување, да назначи кои метали и во колкаво количество и се додадени на легурата.

Иридиумот што се наоѓа во легурата на предметот од платина се смета како платина.

Предметите од сребро што се позлатени се сметаат како предмети од сребро.

Член 6

Финоста на златото, среброт и платината во предметите од скапоцени метали се означува во илјадити делови од нивната маса (X/1000).

Предметите од скапоцени метали мораат да ги имаат следните степени на финост:

1) златни предмети:

I степен на финост	950 илјадити (950/1000);
II степен на финост	840 илјадити (840/1000);
III степен на финост	750 илјадити (750/1000);
IV степен на финост	585 илјадити (585/1000);
V степен на финост	417 илјадити (417/1000);
VI степен на финост	333 илјадити (333/1000);

2) сребрени предмети:

I степен на финост	950 илјадити (950/1000);
II степен на финост	900 илјадити (900/1000);
III степен на финост	800 илјадити (800/1000);

3) предмети од платина:

950 илјадити (950/1000).

По исклучок од одредбите на став 2 од овој член, предметите од скапоцени метали изработени со ковање (златници, сребреници, спомен плакети и сл.) можат да ја имаат следната финост, и тоа: предмети од злато — 900 илјадити (900/1000), а предмети од сребро — 925 илјадити (925/1000).

Член 7

Предметите од злато и предметите од сребро што имаат финост поголема од финоста пропишана за определениот степен во член 6 на овој закон, а помала од наредниот повисок степен, се сметаат како да ја имаат финоста на тој определен степен.

Член 8

Производителот е должен предметот од скапоцен метал да го обележи со свој знак (знак на производителот) и со ознака на финоста.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на предметите од скапоцени метали со маса до еден грам.

Производителот не може на предметите од скапоцени метали да става други знаци освен знак на производителот и ознаката на финоста.

Знакот на производителот мора да биде регистриран кај сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали.

III. ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Член 9

Предметите од скапоцени метали пред пуштањето во промет подлежат на задолжително испитување во поглед на составот и финоста.

Исправноста на предметите од скапоцени метали во поглед на составот и финоста се потврдува со етиснување на пропишаниот жиг.

Член 10

На задолжително испитување и жигосување не подлежат:

- 1) апаратите и инструментите што служат за истражувачки цели, апаратите и инструментите што служат за здравствени цели, средствата за производство и средствата за лабораториски испитувања;
- 2) предметите од скапоцени метали што наполно се премачкани со емајл, скапоцен камен, бисер или со други слични предмети;
- 3) предметите од скапоцени метали од постаро производство што имаат научна, уметничка, историска или културна вредност;
- 4) оковите на скапоцениот камен, бисерот или на друг предмет кај кои масата на скапоцени метали е незначителна;
- 5) перцата за пенкала.

Член 11

Предметите од скапоцени метали што се наменети за извоз не подлежат на задолжително испитување и жигосување, ако извозникот поднесе доказ дека странскиот увозник бара тие предмети да не се жигосуваат или да имаат поинаков состав и финост одошто е тоа пропишано со овој закон.

Член 12

Предметите од скапоцени метали во лична сопственост подлежат на задолжително испитување и жигосување само ако имателот ги пушта во промет.

Органот на контролата е должен, по барање на имателот на предмет од скапоцен метал, да изврши испитување и жигосување на таквиот предмет иако имателот не го пушта предметот во промет.

Одредбата од став 2 на овој член се однесува и на организацијата на здружен труд и на друга самоуправна организација и заедница и на работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средствата на трудот во сопственост на граѓаните, што ќе извршат поправка или преработка на предметот од скапоцен метал во лична сопственост.

Ако при испитувањето се утврди дека предметот од скапоцен метал го нема ни најнискиот степен на финост од член 6 на овој закон, таквиот предмет ќе му се врати на неговиот имател нежигосан.

Член 13

Ако жигосаниот предмет од скапоцен метал биде изменет или преработен, мора пред пуштањето во промет повторно да се поднесе на испитување и жигосување.

Член 14

Испитувањето и жигосувањето на предметите од скапоцени метали го вршат подрачните организациони единици на сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: органи на контролата).

Подрачните организациони единици од став 1 на овој член ги основа, спојува и укинува Сојузниот извршен совет, на предлог од функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали, по прибавено мислење од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина на чија територија се основа органот на контролата, односно на чија територија се наоѓа органот на контролата кој се спојува односно укинува.

Начинот на испитување и жигосување на предметите од скапоцени метали ги пропишува функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали.

Член 15

Испитувањето и жигосувањето на предметите од скапоцени метали се врши, по правило, во службените простории на органот на контролата.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, со пропис на функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали може да се определи во кои случаи испитувањето и жигосувањето на предметите од скапоцени метали може да се врши по барање на организацијата на здружен труд што произведува предмети од скапоцени метали во нејзините деловни простории.

Ако испитувањето и жигосувањето на предметите од скапоцени метали се врши во деловните простории на организацијата на здружен труд што произведува предмети од скапоцени метали, таа организација е должна да обезбеди потребни работни простории и опрема за испитување и жигосување, и на свој трошок да му ја стави на располагање на органот на контролата потребната работна сила и материјал за испитувањето и жигосувањето.

Функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали ги пропишува техничките услови што треба да ги исполнуваат работните простории и опремата за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали.

Член 16

Производителите се должни на органот на контролата, при поднесувањето на предмети од скапоцени метали на испитување и жигосување, да му поднесат писмена пријава во која ќе го назначат видот на предметот, бројот на парчињата, масата и составот на легурата.

За увезени предмети од скапоцени метали како пријава се смета царинската декларација што увозникот на тие предмети е должен да му ја поднесе на органот на контролата.

Член 17

Ако органот на контролата со испитување утврди дека поднесениот предмет од скапоцен метал ја има финоста од член 6 на овој закон, ќе изврши жигосување на предметот.

Ако со испитувањето се утврди дека поднесениот предмет го нема ни најнискиот степен на финост од член 6 на овој закон, органот на контролата нема да го изврши жигосувањето.

Ако со испитувањето се утврди дека поднесениот предмет го нема ни најнискиот степен на финост од член 6 на овој закон, но дека има повеќе од 200 илјадити делови скапоцен метал во легурата, органот на контролата на погоден начин ќе го направи предметот неподобен за пуштање во промет (ќе го исече, скрши и сл.).

Одредбата од став 3 на овој член не се однесува на предметите во лична сопственост на граѓаните.

Член 18

Ако странката не е задоволна со наодот на органот на контролата, може да бара да се изврши повторно испитување.

Ако странката и по повторното испитување не биде задоволна, може да бара од органот на контролата предметот да го достави на испитување до сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали, чијшто наод е конечен.

Член 19

Забрането е пренесување на втиснатиот жиг врз друг предмет од скапоцен метал.

По извршеното жигосување, на предметот од скапоцен метал не смеат да му се додаваат други туѓи тела што не можат да се видат или распознаат.

Член 20

Трошоците за испитување и жигосување на предметите од скапоцени метали ги поднесува производителот или увозникот, односно имателот на предметите од скапоцени метали.

Височината и начинот на плаќањето на надоместот за трошоците од став 1 на овој член ги пропишува Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали.

Приходот од надоместот од став 2 на овој член се внесува во буџетот на федерацијата.

Член 21

Функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали ја пропишува формата на жиговите за означување на степенот на финоста, формата на производителскиот знак и начинот на определувањето и обележувањето на степенот на финоста.

Функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали ги пропишува техничките услови што во поглед на изработката мораат да ги исполнуваат предметите од скапоцени метали.

Функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали, во споредба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на енергетика и индустрија и функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на труд, здравство и социјална заштита го пропишува начинот на вршењето на контролата и степенот на финоста на златните полуфабрикати за забнопротетичките предмети.

IV. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ

Член 22

Предметите од скапоцени метали можат да се пуштаат во промет само ако се обележени со знак на производителот и со ознака на финоста и ако се жигосани на пропишаниот начин.

Увезените предмети од скапоцени метали можат да се пуштаат во промет ако имаат ознака на финоста и ако се жигосани на пропишаниот начин.

Член 23

Предметите од скапоцени метали што го немаат ни најнискиот степен на финоста пропишан во член 6 од овој закон, но имаат повеќе од 200 илјадити делови скапоцен метал во легурата, не се сметаат за предмети од скапоцени метали во смисла на овој закон и не можат да се пуштаат во промет.

Предметите од скапоцени метали што имаат финоста од 200 илјадити делови или помала се сметаат како да се произведени од нескапоцени метали.

Член 24

Предметите од скапоцени метали мораат во продавниците да се држат одвоени од предметите од член 23 став 2 на овој закон, од предметите изработени од други метали и од други стоки и мораат да бидат означени како предмети од скапоцени метали.

Член 25

Организациите на здружен труд и другите правни лица што се занимаваат со производство или промет на предмети од скапоцени метали, како и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средствата на трудот во сопственост на граѓаните, а кои се занимаваат со производство, поправка или преработка на такви предмети, се должни да држат слики на жиговите за означување на финоста на предметите од скапоцени метали како и лупи и други средства за контрола со помош на кои жиговите и производителските знаци и ознаките на степенот на финоста мораат јасно да се видат и разликуваат.

Сликите на жиговите и средствата за контрола од став 1 на овој член организациите на здружен труд, другите правни лица и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средствата на трудот во сопственост на граѓаните, се должни да им ги стават на располагање на заинтересираниите лица при купувањето, поправката или преработката на предметите од скапоцени метали.

Член 26

Надзорот над прометот на предметите од скапоцени метали го вршат органите на пазарната инспекција.

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член органите на пазарната инспекција ги преземаат мерките за кои се овластени со овој закон и со прописите за пазарната инспекција.

Член 27

Ако органот на пазарната инспекција утврди дека предмет од скапоцен метал што се наоѓа во промет не е жигосан, а според одредбите од овој закон подлежи на жигосување, ќе донесе решение со кое ќе ја забрани продажбата на предметот и ќе нареди предметот да се поднесе на жигосување, а еден примерок од ова решение ќе се достави и до органот на контролата.

Предметот од скапоцен метал за кој е донесено решението од став 1 на овој член мора веднаш да се повлече од промет.

Жалбата изјавена против решението од став 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

Член 28

Надзор над исправноста и над жигосувањето на предметите од скапоцени метали во прометот вршат органите на контролата.

При вршењето на надзорот, работниците на органите на контролата имаат право да влегуваат во просторите во кои предметите од скапоцени метали се произведуваат, се пуштаат во промет или се држат подготвени заради пуштање во промет.

Ако органот на контролата утврди дека предметот од скапоцен метал што се наоѓа во промет не е исправен, односно не е жигосан, а според одредбите од овој закон подлежи на испитување и жигосување, ќе донесе решение за привремена забрана на продажбата на предметот и ќе нареди предметот да се поднесе на испитување и жигосување.

Предметот од скапоцен метал за кој е донесено решението од став 3 на овој член мора веднаш да се повлече од промет.

Против решението на органот на контролата може да се изјави жалба до сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали.

Жалбата изјавена против решението од став 3 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

Член 29

На работниците што работат на работите на контрола на исправноста и надзор над исправноста и жигосувањето на предметите од скапоцени метали им се издава службена легитимација.

Прописи за содржината и формата на службената легитимација, како и за водењето на евиденција за издадените службени легитимации донесува функционерот кој раководи со сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Со парична казна од 5.000 до 300.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако пушти во промет предмети од скапоцени метали што не ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на составот и финоста (член 4, член 5 став 1, чл. 6 и 23), што не се на пропишаниот начин означени и жигосани (член 8 став 1, член 9 став 2 и член 22) или за кои е донесено решение за забрана на продажбата (член 27 став 2 и член 28 став 4);

2) ако не ги поднесе на испитување и жигосување жигосаните предмети од скапоцени метали што се изменети или преработени (член 13);

3) ако пренесе втиснат жиг врз друг предмет од скапоцен метал (член 19 став 1);

4) ако по извршеното жигосување на предметот од скапоцен метал му додаде други туѓи тела што не можат да се видат или распознаат (член 19 став 2).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Член 31

Со парична казна до 15.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако во продавницата не ги држи предметите од скапоцени метали одвоено од другите стоки (член 24);

2) ако не држи или не ги стави на располагање сликите на жиговите за означување на финоста на предметите од скапоцени метали или на средствата за контрола на жиговите (член 25);

3) ако на органот на контролата не му дозволи или му го попречува вршењето на надзорот (член 28 став 2).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна до 2.000 динари.

Член 32

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок работен човек кој самостојно врши дејност со личен труд со средствата на трудот во сопственост на граѓаните ако стори кое и да било дејствие од член 30 на овој закон, а со парична казна до 5.000 динари — ако стори кое и да било дејствие од член 31 на овој закон.

Кон паричната казна за прекршокот од став 1 на овој член може да се изрече заштитна мерка одземање на предметот со кој е сторен прекршокот.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Предметите од скапоцени метали испитани и жигосани пред денот на влегувањето во сила на овој закон не подлежат на повторно испитување и жигосување.

Член 34

Одредбите од член 6 став 2 точка 1 алинеи 5 и 6 на овој закон ќе се применуваат по оспособувањето на сојузната организација надлежна за мери и скапоцени метали за испитување и жигосување на предметите од злато со нововедените финости, а најдоцна по истекот на една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 35

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, 37/73 и 24/76).

Член 36

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

626.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио Југославија во периодот од 1981 до 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1981 година.

П бр. 117
28 октомври 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с.р

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с.р

ЗАКОН

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдува Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио Југославија во периодот од 1981 до 1990 година (во натамошниот текст: Програма), за чие остварување се обезбедени средства со сојузен закон.

Член 2

Средствата обезбедени за извршување на Програмата се користат во согласност со одредбите од овој закон и со Програмата која претставува негов составен дел.

Член 3

Програмата опфаќа:

- 1) изработка на инвестициона програма и тендери и избор на локација;
- 2) изработка на идејни и главни проекти за изградба на Краткобранов емисионен центар и Центар за продукција;
- 3) откуп, подготовка и уредување на земјиштето за Краткобранов емисионен центар;
- 4) откуп, подготовка и уредување на земјиштето за Центарот за продукција;
- 5) изградба на градежни и електроенергетски објекти за Краткобранов емисионен центар;
- 6) набавка и монтажа на опрема за Краткобранов емисионен центар;
- 7) изградба на градежни и други објекти за Центарот за продукција;
- 8) набавка и монтажа на опрема за Центарот за продукција;
- 9) набавка и монтажа на радиорелејни уреди за врска на Центарот за продукција со Краткобранов емисионен центар;
- 10) набавка и монтажа на радиорелејни уреди за врска на Радио Југославија (Центарот за продукција) со републичките и покраинските радиодифузни центри;
- 11) купување на станови за стручњаци;
- 12) усовршување на кадри.

Член 4

Правата и должностите на инвеститор за извршување на Програмата ги врши Радио Југославија.

Член 5

За извршувањето на работите и за потрошокот на средствата за извршување на Програмата, Радио Југославија е должна да му поднесе извештај на Собранието на СФРЈ до крајот на февруари секоја година, како и за извршувањето на Програмата во целост да му поднесе извештај на Собранието на СФРЈ.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ПРОГРАМА

ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА

Изградба и модернизација на техничката база на Радио Југославија ќе се изврши во периодот од 1981 до 1990 година.

Изградбата и модернизацијата на техничката база на Радио Југославија опфаќа:

- 1) изработка на инвестиционата програма, тендери и избор на локација, и тоа:
 - изработка на инвестициона програма;
 - изработка на тендери (меѓународна лицитација);
 - изработка на елаборати за изборот на локација за Краткобранов емисионен центар, испитувањата и мерењата на местото на локацијата;

2) изработка на идејни и главни проекти за изградба на Краткобранов емисионен центар и на Центарот за продукција, и тоа:

— изработка на техничко-технолошки елаборати и студии за изградбата на техничката база на Краткобранов емисионен центар и на Центарот за продукција;

— изработка на идеен проект и на главни проекти за Краткобранов емисионен центар и на Центарот за продукција (градежни, машински, електроинсталатерски и хидотехнички);

— студиски патувања, подготвување на документација и собирање на понуди за набавка на опрема;

3) откуп, подготовка и уредување на земјиштето за Краткобранов емисионен центар, и тоа:

— откуп на земјиште;

— подготвување и уредување на земјиштето за изградба на објекти за сместување на Краткобранов емисионен центар;

4) откуп, подготовка и уредување на земјиштето за Центарот за продукција, и тоа:

— откуп на земјиште;

— подготовка и уредување на земјиштето за изградба на објекти за сместување на Центарот за продукција;

5) изградба на градежни и електроенергетски објекти за Краткобранов емисионен центар, и тоа:

— изградба на зградата на Краткобранов емисионен центар;

— изградба на приколки електроенергетски елементи на Краткобранов емисионен центар;

— изградба на трафостаница и кабелски водови од 20 kV,

— изградба на зградата на антенскиот разделник;

— подготвителни работи, надзор, технички прием и конечна пресметка на трошоците на изградбата;

6) набавка и монтажа на опремата за Краткобранов емисионен центар, и тоа:

— набавка и монтажа на четири краткобранови предаватели со сила од 500/250 kW;

— набавка и монтажа на антенски системи, импенданс-трафои, антенски разделници и автоматски управувачи за антенските системи и кабли;

— набавка и монтажа на дистрибуционо поле за развод на модулацијата и за договарање;

— набавка на вештачка антена;

— набавка на мерни инструменти за предавателите и антенските системи;

— набавка и монтажа на опрема за радиорелејните врски за врска на Краткобранов емисионен центар со Центарот за продукција;

— набавка и монтажа на опрема за трафостаницата;

7) изградба на градежни и други објекти за Центарот за продукција, и тоа:

— изградба на зградата на Центарот за продукција;

— изградба на придружни инсталации и акустичка обработка на 10 студиски комплекти, на разделниот контролен центар, на телепринтерската и агрегатската сала на Центарот за продукција;

— изградба на инсталации за радиорелејните уреди за врска на Радио Југославија со републичките и покраинските радиодифузни центри;

8) набавка и монтажа на опрема за Центарот за продукција, и тоа:

— набавка и монтажа на опрема за 10 студиски комплети, разделници, приемна телеплинтерска група, телефонски автоматски систем и непрекинат агрегат;

9) набавка и монтажа на радиорелејни уреди за врска на Центарот за продукција со Краткобрановиот емисионен центар, и тоа:

— изработка и монтажа на носач на антенскиот систем за радиорелејна врска;

— набавка и монтажа на опрема за радиорелејна врска,

— подготвителни работи, надзор, технички при- ем и конечна пресметка;

10) набавка и монтажа на радиорелејни уреди за врска на Радио Југославија (Центарот за продукци- ја) со републичките и покраинските радиодифузни центри, и тоа:

— изработка и монтажа на носач на антенскиот систем за радиорелејна врска;

— набавка и монтажа на опремата за радиоре- лејната врска.

— подготвителни работи, надзор, технички при- ем и конечна пресметка;

11) купување на станови за стручњаците, и тоа:

— осум станови со просечна површина од 70 m²;

12) усовршување на кадрите, и тоа:

— тројца стручњаци со висока подготовка од областа на телекомуникациите за работа во Краткобрановиот емисионен центар;

— тројца стручњаци со средна подготовка од областа на телекомуникациите за работа во Кратко- брановиот емисионен центар;

— тројца стручњаци со висока подготовка од областа на телекомуникациите за работа во Цента- рот за продукција;

— тројца стручњаци со средна подготовка од областа на телекомуникациите за работа во Цента- рот за продукција;

— 12 стручњаци со висока подготовка за стран- ски јазици — новинари.

627.

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за ос- новите на кредитниот и банкарскиот систем („Служ- бен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУ- ВАЧКИ КРЕДИТИ

Член 1

Во Уредбата за општите услови за давање по- трошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77, 24/78, 14/79, 39/79, 45/80, 60/80, 19/81 и 41/81) во член 5а став 1 по зборовите: „со рака јазлувани теписи“ се додаваат зборовите: „што соложат над 120.000 јазли по 1 m²“, а зборот: „автомобили“ се брише.

Став 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, банките можат да даваат потрошувачки кре- дити на воени инвалиди, носители на Орденот на- роден херој, носители на „Партизанска споменица 1941“ и на борци на Шпанската националнослобо- дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, како и на лица на кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување им е утвр- ден инвалидитетот поради тешки оштетувања на

долните или горните екстремитети и врз основа на кој имаат право да користат ортопедски помагала — за купување на автомобили со рок на враќање до 5 години и со сопствено учество од 30% од ви- сочината на одобриот кредит“.

Член 2

Во член 7 став 1 точка 1 по зборовите: „од 12 месеци“ се додаваат записка и зборовите: „за ку- пување на автомобили — од 30 месеци“.

Во став 3 точка 2 на крајот се додаваат запис- ка и зборовите: „и со рака јазлувани теписи што содржат до 120.000 јазли по 1 m²“.

На крајот од точка 2 точката се заменува со точка и записка, и потоа се додава нова точка 3, која гласи:

„3) 60% од височината на одобриот кредит — за купување на автомобили.“

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Во износот на потрошувачкиот кредит што се одобрува за купување на автомобили и со рака јазлувани теписи што содржат до 120.000 јазли по 1 m² не е содржан данокот на промет на произ- води.“

Досегашните ст. 4 до 6 стануваат ст. 5 до 7.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 462

15 октомври 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

628.

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот за- кон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАВАЧКА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1 На увозот на електрична енергија од тар. боо1 27.17 на Царинската тарифа, што се увезува за домашни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1981 година, нема да се плаќа давачката за царинско евидентирање пропи- шана со Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76).

2 Оваа одлука се применува на увозот што се врши до 31 декември 1981 година.

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 465

17 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

629.

Врз основа на член 59, во врска со чл. 60 и 83 точка 6 и член 84 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ, ОДНОСНО НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПОСЕБНИ АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ НА ПАТНИЦИТЕ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАКАЈ

1. Организациите на здружен труд што даваат посебни аеродромски услуги на патници во воздушниот сообраќај можат да ги зголемат постојните цени, односно надоместите за тие услуги така што да изнесуваат до 40 динари по еден патник што заминува во внатрешниот и до 90 динари по еден патник што заминува во меѓународниот воздушен сообраќај.

2. Врз цените од точка 1 на оваа одлука не се применува одредбата од точка 4 на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги и за обврската за доставување ценовници за тие производи и услуги до заедниците за работите на цените заради заверка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/81).

3. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и движењата на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини оваа одлука да остане во сила.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 460

22 октомври 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

630.

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ

1. Основните и другите организации на здружен труд што го утврдуваат и распоредуваат вкупниот приход и доходот (во натамошниот текст: основна организација) ги усогласуваат вредностите на залихите на недовршени производи, полупроизводи и делови, готови производи и стоки (во натамошниот текст: производи) на крајот на секоја година, на начинот и по постапката што се пропишани со оваа одлука.

Под усогласување на вредностите на залихите на производите, во смисла на оваа одлука, се подразбира постапката во која се утврдува дека вредноста на залихите на производите искажана во книговодството не е поголема од вредноста на тие залихи утврдена според просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата, односно во последните три месеци на продажбата, како и постапката за сведување на вредноста на

тие залихи искажана во книговодството на таа вредност.

2. Под залихи на производи чија вредност на крајот од годината се усогласува во смисла на оваа одлука, се подразбираат залихите на производи што во книговодството се искажани на следните конта:

- 1) 600 — Производство, недовршени производи, полупроизводи и делови;
- 2) 630 — Готови производи во склад;
- 3) 631 — Готови производи предадени за заедничка работа, односно за заедничко работење;
- 4) 632 — Готови производи на пат;
- 5) 660 — Стоки во склад;
- 6) 661 — Стоки во продавница;
- 7) 662 — Стоки на пат.

3. Под цена по која производот се води во книговодството, во смисла на оваа одлука, се подразбира вредноста искажана на едно од контата од точка 2 на оваа одлука намалена, односно зголемена за износот на отстапувањето, односно за износот на разликата во цената искажана на посебно конто, зголемена за разграничениот дел од доходот што според одредбите на член 19 став 3, чл. 20 и 23, и 26 став 2 и член 31 став 2 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и а доходот може да се пресмета врз товар на обртните средства по основ на залихите (состојба на контата од групата конта 18 — Разграничен дел од доходот по основ на залихи и враќање на даночните и други давачки).

4. Под просечна продажна цена на одделен производ што е остварена во последниот месец на продажбата, во смисла на оваа одлука, се подразбира просечната продажна цена што е остварена во месецот во кој е вршена последната продажба.

Под просечна продажна цена на одделен производ што е остварена во последните три месеци на продажбата, во смисла на оваа одлука, се подразбира просечната продажна цена што е остварена во последните три месеци во кои е вршена продажбата.

Просечната продажна цена на одделен производ што не е продаван во годината за која се составува завршна сметка, се утврдува врз основа на цените на таквиот или на сличен производ на пазарот.

5. Просечната продажна цена на одделен производ се пресметува така што остварената вредност на продажбата во последниот месец, односно во последните три месеци ќе се подели со бројот на продадените единици на производот.

Основната организација што во последниот месец на продажбата, односно во последните три месеци на продажбата продавала производ по иста продажна цена, како просечна продажна цена ја зема продажната цена на односниот производ од последната пресметка на продажбата (фактура, сметка и сл.).

Ако продажбата на одделен производ е договорена, односно ако цената на одделен производ е под општествена контрола, како просечна продажна цена се зема продажната цена на односниот производ од договорот, односно од актот со кој е утврдена цената во согласност со пропишаните за општествената контрола на цените, што важи на 31 декември.

Ако производот се вградува во заеднички производ или се продава во соработка со организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на стоки и услуги на големо, односно работи на извоз на стоки и услуги, како просечна продажна цена се зема уделството во заедничкиот приход остварен по тој основ, а во согласност со самоуправната спогодба.

Просечната продажна цена на одделен производ утврдена во смисла на ст. 1 до 4 од оваа точка се намалува за износот на дадените дополнителни попусти на купувачот, а се зголемува за износот на

компензациите, премиите, регресите и враќањата на даночните и другите давачки остварени по основ на продажбата на односниот производ.

6. Просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата, односно во последните три месеци на продажбата се утврдува за одделни полупроизводи и делови што се продаваат како готови производи на начинот од точка 5 на оваа одлука.

Просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата, односно во последните три месеци на продажбата се утврдува за полупроизводите, деловите и недовршените производи што не се продаваат на пазарот, сразмерно со учеството во просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата, односно во последните три месеци на продажбата на готовите производи за чие производство се користат полупроизводите, деловите и недовршените производи.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, основната организација може да одлучи како просечна продажна цена остварена во последниот месец на продажбата, односно последните три месеци на продажбата за полупроизводите, деловите и недовршените производи да ја земе просечната продажна цена на готовиот производ за чие производство се користат полупроизводите, деловите и недовршените производи, под услов при споредувањето со цените по кои се искажани во книговодството, на цената утврдена според точка 3 од оваа одлука да додаде аликвотен дел од материјалните трошоци и амортизацијата, како и дел од доходот што според одредбите на член 19 став 3, чл. 20 и 23 и 26 став 2 и член 31 став 2 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот можат да се пресметаат врз товар на обртните средства по основ на залихи.

7. Вредноста на залихите на производите се усогласува според состојбата на 31 декември деловната година.

Состојбата на залихите на производите чии вредности ги усогласува, основната организација ја искажува во прегледот, кој ги содржи особено следните податоци:

1) број на конто на кое во книговодството се искажува вредноста на односната залиха на производот;

2) назив и номенклатурен број на производот, ако тие броеви ги користат;

3) единица на мера по која производот се води во книговодството;

4) количина на производот на залихи на 31 декември;

5) цена по која производот се води во книговодството (точка 3);

6) просечна продажна цена на производот остварена во последниот месец на продажбата, односно во последните три месеци на продажбата;

7) разлика во цената за производот за кој е утврдено дека цената во одредбата под 5 е поголема од цената во одредбата под 6 од овој став.

8. Ако основната организација утврди дека просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата, односно во последните три месеци на продажбата е еднаква или поголема од цената по која производот е искажен во книговодството, цената во книговодството не се менува.

Ако основната организација утврди дека просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата, односно во последните три месеци на продажбата е помала од цената по која производот е искажен во книговодството, цената во книговодството се намалува за износот на разликата (точка 7 став 2 одредба под 7), и тоа:

1) со намалување на разграничениот износ на делот од доходот за сразмерен дел кој се однесува на тие производи — врз товар на доходот, односно чистиот доход;

2) врз товар на вкупниот приход за сразмерен дел кој се однесува на материјалните трошоци и амортизацијата по минимални стапки пропишани

со закон пресметани врз товар на обртните средства по основ на залихите на тие производи.

9. По извршеното усогласување на вредностите на залихите што се искажуваат на контата од точка 2 на оваа одлука, се врши и усогласување на износите што се пресметани врз товар на обртните средства по основ на враќање на даночните и други давачки за опрема и бродови извезени на кредит со согласност со одредбите на член 23 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот, искажани на конто 633 — Разграничен дел од трошоците по основ на враќање на даночните и други давачки и на контата од групата конта 18.

10. Ако основната организација што залихите на стоки во продавниците ги води во книговодството по продажната цена утврди дека на конто 669 — Разлика во цената на стоките постои позитивно отстапување од продажната цена за одделни стоки, не е должна за тие стоки да ги усогласува вредностите на залихите според одредбите на оваа одлука.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на усогласување на вредноста на залихите на недовршеното производство, готовите производи и стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/78).

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 461

15 октомври 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

631.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На увозот на електрична енергија од тар. број 27.17 на Царинската тарифа, што се увезува за домашни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1981 година, нема да се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки пропишани со Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80).

2. Оваа одлука се применува на увозот што се врши до 31 декември 1981 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 463

22 октомври 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

632.

Врз основа на член 53 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), а врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА 50% НА УВОЗОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На увозот на електрична енергија од тар. број 27.17 на Царинската тарифа, што се увезува за домашни потреби во согласност со Енергетскиот

биланс на Југославија за 1981 година, ќе се примени намалена царинска стапка за 50% од пропишаната стапка во Царинската тарифа.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши до 31 декември 1981 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 464

22 октомври 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

633.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа:

Воздухопловно пристаниште	Во зимскиот период (од 1 ноември до 31 март)		Денови 1-понеделник 2-вторник 3-среда 4-четврток 5-петок 6-сабота 7-недела	Во летниот период (од 1 април до 31 октомври)		Денови 1-понеделник 2-вторник 3-среда 4-четврток 5-петок 6-сабота 7-недела
	од часот	до часот		од часот	до часот	
1	2	3	4	5	6	7
„Белград“	05.00	23.00	1.2.3.4.5.6.7	05.00	23.00	1.2.3.4.5.6.7
„Загреб“	05.00	23.00	1.2.3.4.5.6.7	05.00	23.00	1.2.3.4.5.6.7
„Сплит“	06.00	22.00	1.2.3.4.5.6.7	06.00	22.00	1.2.3.4.5.6.7
„Љубљана“	06.00	21.00	1.2.3.4.5.6.7	06.00	22.00	1.2.3.4.5.6.7
„Дубровник“	07.00	22.00	1.2.3.4.5.6.7	06.00	23.00	1.2.3.4.5.6.7
„Титогорад“	06.00	22.00	1.2.3.4.5.6.7	06.00	22.00	1.2.3.4.5.6.7
„Сараево“	06.00	22.00	1.2.3.4.5.6.7	06.00	22.00	1.2.3.4.5.6.7
„Скопје“	06.00	22.00	1.2.3.4.5	06.00	22.00	1.2.3.4.5
	06.00	08.00	6.7	06.00	08.00	6.7
	16.00	22.00	6.7	16.00	22.00	6.7
„Тиват“	07.00	15.00	1.2.3.4.5.6.7	06.00	18.00	1.2.3.4.5.6.7
„Охрид“	07.00	12.00	1.2.3.4.5	07.00	14.00	1.2.3.4
	11.00	13.00	6	17.00	20.00	1.3
	17.00	20.00	1.3	18.00	21.00	5
	17.00	19.00	5	06.00	09.00	6
„Задар“	06.30	08.30	1.2.3.4.5.6.7	06.30	08.30	1.2.3.5
	19.00	21.30	1.2.3.4.5.6.7	13.00	21.30	1
				06.30	22.30	4
				06.30	10.30	6
				06.30	13.00	7
				15.00	21.30	6
				16.00	21.30	3.5
				19.30	21.30	2.7
„Риека“	05.30	09.30	1.2.3.4.5	06.30	20.00	1.5
	07.30	09.30	6.7	06.30	21.45	2
	18.30	20.30	1.2.4.7	06.30	20.45	3.4.6.7
	17.30	19.30	3			
	19.30	21.30	5			
	16.00	18.00	6			

1	2	3	4	5	6	7
„Пула“	05.00	08.00	14	05.30	08.00	12
	05.00	07.30	2,3,5	05.30	14.00	2,4,5
	06.30	08.30	6,7	18.00	24.00	3,4,5
	19.00	21.30	12,4,7	05.30	24.00	3,7
	18.00	21.00	3	12.00	24.00	1,2
	19.30	21.30	5			
	16.30	19.00	6			
„Приштина“	05.30	12.30	1,2,3,4,5,6	06.30	13.00	1
	15.00	22.00	1,5	05.00	13.00	2,3,5
	14.00	20.00	6	05.30	13.00	4
	17.00	22.00	7	10.30	13.00	6
	15.00	20.00	2,3,4	15.00	22.00	1,2,3,4,5
				16.30	22.00	7
„Марибор“	05.30	12.00	1,2,3,4,5	05.30	12.00	1,2,3,4,5
	05.30	07.00	6,7	18.00	21.30	1,2,3,4,5,6,7
	20.00	21.45	1,5,6,7	05.30	08.00	6,7
	18.00	21.45	2,4			
	21.00	22.45	3			
„Мостар“	07.00	14.00	1,2,3,4,5	06.30	14.00	1,3
				06.30	10.30	2,4,5
				14.00	18.00	2,4,5
„Осиек“	06.00	10.00	1,2,3,4,5	06.00	11.30	1,2,3,4,5
	16.00	22.00	1,2,3,4,5,6,7	15.30	22.30	1,2,3,4,5,6,7
				09.00	11.30	6,7
„Порторож“	09.00	15.00	1,2,3,4,5,6,7	07.00	19.00	1,2,3,4,5,6,7

2. Под времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, во смисла на оваа наредба, се подразбира времето од почетокот до завршетокот на работата на службите утврдени со пропис.

3. Воздухопловните пристаништа „Белград“ и „Сплит“ ќе бидат отворени до 31 март 1982 година, а воздухопловните пристаништа „Загреб“ и „Љубљана“ до 31 декември 1981 година и вон од времето на отвореноста, како и во други случаи предвидени во член 222 став 2 од Законот за воздушната пловидба.

4. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југословенското време.

5. Со дејот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22.81).

6. Оваа наредба влегува во сила на 1 ноември 1981 година.

Бр 5216/1

19 октомври 1981 година

Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,

Авдо Звоник, с. р.

634.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОТОЧНИ МЕРИЛА НА КОЛИЧИНА НА ГАС СО МЕРНА ДИЈАФРАГМА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат проточните мерила на количина на гас со мерна дијафрагма (во натамошниот текст: мерила со дијафрагма).

Член 2

Под мерила со дијафрагма, во смисла на овој правилник, се подразбираат мерилата што го мерат протокот на гасот и автоматски го интегрираат по време така што количината на протечениот гас, изразена во единици на зафатнината (m^3) или во единици на масата (kg), да може да се прочита на покажаниот уред.

Член 3

Работата на мерилата на дијафрагма се заснова врз принципот на паѓањето на струјниот притисок при стеснувањето на струјата на гасот низ цевоводот.

Разликата на струјните притисоци на гасот во нестеснета и стеснета струја служи како мера на протокот на гасот и, во смисла на овој правилник, се наведува диференцијален притисок. За определено стеснување, диференцијалниот притисок е функција на промената на протокот на гасот низ цевоводот и од него, со натамошна погодна обработка, се определува количината на протечениот гас.

Член 4

Според видот на претворувачот на диференцијалниот притисок, во смисла на овој правилник, мерилата со дијафрагма се распоредуваат во:

1) група на мерила со статичко мерење на диференцијалниот притисок со помош на диференцијален манометар со запирна течност, чиј мерен дел ја има една од следните форми:

- U — цевки со пливец;
- U — цевки без пливец;
- на своно;
- на прстенеста вага;
- на цевна вага.

Мерниот дел во форма на U-цевка, со пливец и без пливец се состои од меѓусебно спосни цилиндрични садови во кои се наоѓа запирна течност.

Под дејството на диференцијалниот притисок доведен во цилиндричните садови се менува височината на столбовите на запирната течност. Оваа промена на височината на столбовите е мера на диференцијалниот притисок.

Мерниот дел со своно е цилиндричен сад делумно наполнет со запирна течност во која плива своното. Под влијание на доведениот диференцијален притисок своното се дига или се спушта и тоа поместување е мера на диференцијалниот притисок.

Мерниот дел во форма на прстенеста и цевна вага е затворена цевка делумно наполнета со запирна течност и снабдена со механизам што ја регистрира промената на нивото на течноста настаната поради дејството на доведениот диференцијален притисок. Оваа промена на нивото е мера на диференцијалниот притисок;

2) групата на мерила со статичко мерење на диференцијалниот притисок со помош на диференцијален манометар со деформабилна мерна комора.

Мерниот дел на диференцијалниот манометар со деформабилна мерна комора работи врз принципот на деформација на комората под влијание на доведениот диференцијален притисок. Тука деформацијата е мера на диференцијалниот притисок.

Член 5

Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) проток на гас е количината на гасот што во единица на време потечува низ мерилото со дијафрагма;

2) работен опсег на мерилото со дијафрагма е опсегот на вредноста на протокот во кој вредностите на грешките на покажувањето на мерилото се во границите дозволени со овој правилник и е ограничен со најмалиот (Q_{\min}) и најголемиот (Q_{\max}) проток;

Работниот опсег на мерилото се дели на горен опсег во кој границите на дозволената грешка се потесни, и на долен опсег во кој границите на дозволената грешка се пошироки. Горниот опсег се протега од најголемиот дозволен проток до 20% од најголемиот дозволен проток. Долниот опсег на протокот се протега од долната граница на горниот опсег до најмалиот дозволен проток;

3) мерен мост е единствената целина што ја сочинуваат сите конструктивни елементи на мерилото со дијафрагма, кои служат за остварување на диференцијален притисок и кои во мерно-техничка смисла можат да влијаат врз струењето на гасот или да служат за добивање на потребните мерни голедини.

Мерниот мост го сочинуваат:

- a) мерната дијафрагма;
 - b) носачите на мерната дијафрагма и уредите за одземање на притисокот;
 - v) цевките пред и зад мерната дијафрагма со соодветни влезни и излезни должини;
 - г) запирните органи и приклучоците за спроводниците на диференцијалниот и струјниот притисок и за обезбедување на потребен наклон;
 - д) давачот на мерната вредност на температурата на гасот;
 - ѓ) давачот на мерната вредност на зафатнинската маса на гасот;
 - e) кукиштата за затворање и осигурување на деловите на мерниот мост или на вградените делови на претворувачот;
 - ж) изолацијата која служи за термичка заштита на мерниот мост.
- 4) давач е мерниот елемент врз кој мерната големина дејствува непосредно;

5) мерна дијафрагма е примарниот мерен елемент (давач на диференцијалниот притисок), што служи за стеснување на струјата на гасот заради остварување на диференцијален притисок погоден за сигурно мерење на протокот на гасот;

6) влезна и излезна должина се најмалите должини на правиот дел на цевководот со константен внатрешен пречник D пред и зад мерната дијафрагма неопходни за исправна работа на мерилото;

7) претворувач (на диференцијалниот притисок, температурата итн.) е мерната направа наменета за претворање на сигналот на мерната големина во форма погодна за пренос и натамошна обработка или чување;

8) интегратор е уредот што ја дава зафатнинската или масената количина на гасот што протекла низ мерилото со дијафрагма во определен интервал на време;

9) покажувач е направата која на погоден начин дава информација за вредноста на мерната големина;

10) работна состојба на гасот е состојбата на гасот во цевководот во непосредна близина на мерната дијафрагма.

Работната состојба се дава преку работната температура (T или t), работниот притисок (p), зафатнинската маса (q) и релативната влажност (φ) на гасот во моментот на мерењето;

11) стандардна состојба на гас е состојбата на гасот што се дава преку стандардниот притисок ($p_s = 101\,325$ Pa или $p_s = 1.01325$ bar) и стандардната температура ($T_s = 288,15$ K или $t_s = 15^\circ\text{C}$).

II. МАТЕРИЈАЛ, КОНСТРУКЦИЈА И МЕРНО-ТЕХНИЧКИ ОСОБИНИ

1. Материјал

Член 6

Сите делови што доаѓаат во допир со гас мораат да бидат изработени од материјал што е отпорен и на хемиски и на механички дејствија на составните делови и проточниот гас.

Член 7

Приклучните цевоводи на уредот за мерење на диференцијалниот и струјниот притисок мораат да бидат изработени од материјал со соодветна цврстина и отпорност.

2. Конструкција

Член 8

Сите делови на уредот на мерилото со мерна дијафрагма преку кои може да се влијае врз точноста на мерењето мораат да бидат сигурно заштитени од надворешните зафати и оштетувања.

Член 9

Електричните спроводници кои меѓусебно ги поврзуваат деловите на уредот, ако учествуваат во мерењето, мораат да бидат заштитени со отпорни заштитни цевки.

Член 10

Показниот уред мора да биде конструиран така што во зависност од начинот на работата, да ја покажува количината на протечениот гас во:

- кубни метри (m^3) на работната состојба на гасот или
- кубни метри (m^3) на стандардната состојба на гасот, или
- килограми (kg) на гасот.

Член 11

Механизми за броење можат да бидат механизми за броење со тркалца и механизми за броење кои работат врз принципот на електрично дејство.

Секој механизам за броење мора да има сопствен контролен елемент.

3. Претворувачи на диференцијалниот и на струјниот притисок

Член 12

Цевните водови на претворувачот и на покажувачот на диференцијалниот и струјниот притисок на гасот мораат да имаат внатрешен пречник поголем од 6 mm и мораат да бидат така поставени што талогот што се формира во нив да не може да втава во претворувачот. Водовите мораат да бидат добро затнати.

Член 13

На претворувачите и на покажувачите на диференцијалниот и струјниот притисок на гасот или во певните водови на овие уреди можат да се вградуваат славини или вентили за затворање, славини со кратка врска, славини за одводнување или продување или други уреди за затворање, под услов, за време на работата да не ја попречуваат врскаста помеѓу мерната дијафрагма и претворувачот.

Член 14

На една мерна дијафрагма можат да се приклучат два или повеќе претворувачи на диференцијалниот притисок ако секој претворувач има посебни цевни водови.

Член 15

Уредите за автоматско одводнување (сифони, кондензни лонци) можат да се употребуваат ако не пропуштаат гас и ако работат без пречки.

Член 16

На мерната дијафрагма може да биде постојано паралелно приклучен контролен манометар.

Член 17

Како додатни уреди можат да се употребуваат:

- пишуваач (уред) за испишување;
- покажувач на протокот на гасот (зафатнински или масени);

— покажувач на квадратниот корен од диференцијалниот притисок;

— покажувач на зафатнинската маса на гасот;

— покажувач на работниот притисок на гасот;

— покажувач на работната температура на гасот;

— покажувач на релативната влажност на гасот;

— еден или повеќе механизми за броење за повторено покажување на интегрираната количина на гасот, особено за покажување на далечина (далечински покажувач), ако со тоа не е нарушено правилното мерење.

Член 18

Куќинштето на пишуваачот мора да биде така направено што еднакво да не може да се влијае врз работата на пишуваачот, на сопствените мерни инструменти и на нивните врски со механизмот за интеграција.

Член 19

Мерилото со статичко мерење на диференцијалниот притисок со помош на диференцијален манометар мора да располага со енергија доволна за активирање на механизмот за интеграција, а ако тоа е потребно, и на други потребни уреди (на пример апарат за испишување и покажување). Оваа енергија мора да биде доволна и за совладување на зголемените отпори против движењето ако отпорите со време се зголемуваат.

Член 20

Претворувачите на диференцијалниот притисок мораат да бидат така изработени што да не трпат никакви трајни промени ако во текот на работата дојде до преоптоварување поради појава на поголем диференцијален притисок отколку што е предвидено.

Член 21

Заради проширување на опсегот на мерењето на протокот може паралелно да се вклучат два и повеќе претворувачи на диференцијалниот притисок со различна осетливост и од ист или различен вид (поврзани претворувачи на диференцијалниот притисок).

Секој од нив може да задвижува по еден механизам за интеграција при што вкупната измерена количина се добива како збир на пресметаните делумни количини или да дејствуваат врз еден заеднички механизам за интеграција.

Член 22

За мерење на количината на протечениот гас можат да се употребуваат само претворувачи на диференцијалниот притисок кои немаат забележително променлива осетливост.

Член 23

Претворувачите на диференцијалниот притисок мораат да бидат осигурани од загуба на запирната течност. Ако количината на запирната течност има влијание врз резултатите на мерењето, мора да се употреби течност која испарува колку е можно помалку и не ги растворува гасовите во значителни количини.

Член 24

Влијанието на температурата на запирната течност врз покажувањето на претворувачите на диференцијалниот притисок внатре во мерниот опсег не смее да надмине 1% од протечената (интегрираната) количина на гас.

Температурата на запирната течност смее да се менува во интервал од 0°C до 40°C.

Член 25

Претворувачот на диференцијалниот притисок мора да работи исправно на температура на испитувањето од 20°C.

4. Интегратори

Член 26

За погон на механизмот за интеграција можат да се употребуваат:

1) сатни механизми со рачно или електрично навивање. Сатниот механизам со рачно навивање мора да биде заштитен од надворешни зафати и мора да има лесно читлива скала. Сатните механизми со електрично навивање при прекин на електричниот напон мораат да останат уште извесно време во погон;

2) синхрони мотори, само во случаите кога се напојуваат од мрежата чија зачестеност е непроменлива во време. Со приклучување на напон тие мораат самостојно да проработат и покрај механизмот за интеграција, да задвижуваат и еден сатен механизам за броење. На електричните водови не можат да се вградуваат никакви посебни осигурувачи.

Член 27

Ако интеграторот се задвижува на некој друг начин, на пример по електричен пат, времето на траењето и бројот на прекините на напонот мораат да се мерат со помош на посебен механизам за броење. При користењето на наизменичната електрична струја од мрежата што е стабилизирана во време, наместо посебен механизам за броење, може со електрични приклучоци на интеграторот цврсто да се поврзе синхронниот часовник со сатниот механизам за броење што е поставен во часовникот и кој е самоподвижен и има лесно читлива скала.

Член 28

Во случај на променлив напон и зачестеност на електричната струја можат да се употребуваат само оние интегратори кај кои работата е во доволно широки граници независна од овие големина. На електричните водови не смеат да се вградуваат никакви посебни осигурувачи.

III. НАТПИСИ И ОЗНАКИ

1. Заеднички одредби

Член 29

Натписите и ознаките на плочката на показниот уред и на посебните таблици на одделните делови на мерниот уред — мерила со дијафрагма, се испишуваат на траен начин на еден од јазиците и писмата на народите на Југославија.

Сите натписи и ознаки мораат да бидат видливи и лесно читливи.

Член 30

Ако натписите и ознаките се испишани на посебна таблица, таа мора да биде изработена така што врз неа да може да се влисне жиг без чие уништување таблицата не може да се симне.

2. Таблицы

Член 31

Главната таблица на податоци е задолжителна и на неа мораат да бидат запишани:

- името и знакот на производителот;
- фабричкиот број и годината на производството;
- службената ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали;
- најголемиот дозволен — пресметковен проток на гас во формата:

$$„Q_{max} = \dots \text{ m}^3/\text{h или kg/h}“$$

- најмалиот дозволен проток на гас во формата:

$$„Q_{min} = \dots \text{ m}^3/\text{h или kg h}“$$

- најголемиот дозволен работен притисок на гас во формата:

$$„P_{max} = \dots \text{ Pa (или bar)}“$$

- видот на флуидот што се мери во формата: „гас“;

- видот на давачот на диференцијалниот притисок во формата:

„мерна дијафрагма“;

- внатрешниот пречник на цевката на мерниот мост на температура од 20°C во формата:

$$„D = \dots \text{ mm}“$$

- пречникот на отворот на мерната дијафрагма на температура од 20°C во формата:

$$„d = \dots \text{ mm}“$$

- константата на пресметковната равенка на протоколот во формата:

$$„C_p = \dots“$$

- насоката на протоколот на гас означен со стрелка.

- фабричките броеви на сите припаѓачи мерни уреди на мерниот мост.

Фабричкиот број на мерниот мост мора да се запише на сите чехови посебни делови.

Главната таблица на податоците мора да биде поставена на покажувачот на измерената количина на гас и на мерниот мост.

Член 32

На плочата на покажувачот на измерената количина на гас или на посебната таблица на покажувачот мораат да бидат запишани:

- името и ознаката на производителот;
- ознаката на мерната единица во формата „m³“ или „kg“;
- максималниот дозволен проток на гас во формата:

$$„Q_{max} = \dots \text{ m}^3/\text{h или kg/h}“;$$

- фабричкиот број на покажувачот и годината на производството.

Член 33

Кај интеграторот што има саатен механизам со електрично навивање или кај кој измерената количина на гас се определува по електричен пат, на посебна таблица мораат да се запишат: електричниот напон, видот, моќноста и зачестеноста на електричната струја на која работи интеграторот. Таблицата се поставува што е можно поблиску до електричните приклучоци.

Член 34

На претворувачот на диференцијалниот притисок на посебна таблица, мораат да се дадат следните податоци:

- максималниот диференцијален притисок во формата:

$$\Delta P_{max} = \dots \text{ Pa (или bar)}“;$$

- максималниот дозволен работен притисок на гас во формата:

$$„P_{max} = \dots \text{ Pa (или bar)}“;$$

— опсегот на диференцијалниот притисок внатре во кој претворувачот работи исправно;

— фабричкиот број и годината на производството на претворувачот.

Член 35

Ако претворувачот на диференцијалниот притисок се состои од повеќе делови во одвоени куќишта, секое куќиште мора да биде означено со фабричкиот број на покажувачот.

Член 36

Кај мерилата со статично мерење на диференцијалниот притисок со запирана течност, на посебна таблица мора да се означат:

— видот на запираната течност;

— зафатнинската маса и количината на запираната течност ако мерењето зависи од овие голедини.

Член 37

Врз претворувачот на струјниот притисок на гас мора да се постави таблица со следните податоци:

— опсегот на мерењето на струјниот притисок на гас внатре во кои претворувачот работи исправно;

— фабричкиот број и година на производството на претворувачот.

Член 38

Врз претворувачот на температурата на гасот на посебна таблица мораат да се дадат следните податоци:

— опсег на мерењето на температурата на гасот внатре во кој претворувачот работи исправно;

— фабрички број и година на производството на претворувачот.

Член 39

Ако со помош на посебниот претворувач на зафатнинската маса на гасот се следи и засметува промената на оваа големина, претворувачот мора да има таблица на која се дадени следните податоци:

— опсегот на мерењето на зафатнинската маса на гасот внатре во кои претворувачот работи исправно;

— фабричкиот број и година на производството на претворувачот.

Член 40

Ако зафатнинската маса на гасот не се мери, на посебна таблица поставена врз покажувачот на количината на гасот задолжително се дава за стандардната состојба на гасот, нејзината вредност во формата:

„исправен при $\rho = \dots \text{ kg/m}^3$ “.

Ако промените на температурата, на притисокот, на релативната влажност и на коефициентот на експанзијата на гасот не се засметуваат автоматски, на таблицата од став 1 на овој член мораат да се дадат во соодветна форма, вредностите на овие голедини при кои мерилото работи исправно.

Таблицата од став 1 на овој член ѝ се додава на главната таблица на податоци (член 31) и може, во погодна форма, да биде нејзин составен дел.

3. Показен уред

Член 41

Показниот уред на мерилата со дијафрагма го сочинуваат:

1) основниот дел на показниот уред;

2) сопствениот контролен елемент или приклучок за контролниот елемент.

Член 42

Основниот дел на показниот уред се состои од тркалца на чиј раб рамномерно се распоредени и обележани броеви од 0 до 9.

Движењето на еден број на кое и да било тркалице, освен на последното, треба да настапи штом тркалицето од пониско десетто место ќе го задвижи бројот 9.

Движењето на еден број на последното тркалице треба да настапи штом сопствениот контролен елемент или приклучок за контролниот елемент ќе направи полн обрт или десетти дел од полн обрт.

Пречникот на тркалицето мора да изнесува најмалку 16 mm.

Член 43

Сопствениот контролен елемент е составен дел од показниот уред и може да има:

1) тркалице обележано со броеви од 0 до 9, со поделба и со репер, или

2) неподвижен бројник со поделба и со подвижна стрелка или,

3) подвижен бројник со поделба и со репер.

Вредноста на секој поделок на сопствениот контролен елемент мора да биде претставена во формата, 1×10^n или 2×10^n или 5×10^n или kg, каде n е цел број — позитивен, негативен или нула.

Цртите на поделбата мораат да бидат јасни и еднообразни. Со поголема должина мораат да се обележат:

1) секоја петта црта — ако вредноста на поделокот е 1×10^n или 2×10^n или kg;

2) секоја втора црта — ако вредноста на поделокот е 5×10^n или kg.

Растојанието помеѓу цртите на поделбата не смее да биде помало од 1 mm и мора да биде рамномерно.

Стрелката или реперот мораат да бидат доволно тенки и да лежат што поблиску до скалата за да се обезбеди сигурно и лесно прочитување.

Движењето на сопствениот контролен елемент мора да биде континуирано.

Пречникот на тркалицето од точка 1 став 1 на овој член мора да биде еднаков со пречникот на тркалицето на основниот дел на показниот уред.

Пречникот на бројниците од точка 2 и 3 став 1 на овој член мора да изнесува најмалку 32 mm.

Член 44

Приклучокот за контролниот елемент претставува излезна команда на мерилото која мора да биде сместена непосредно кон основниот дел на показниот уред и покрај која мора да биде на погоден начин запишана вредноста на нејзината константа.

Член 45

Сите броеви на одделно тркалице или бројник, зависно од нивната положба, мораат да означуваат кубни метри или килограми или декадни производи или децимални делови на овие единици.

Прочитувањето од показниот уред мора да биде во кубни метри (m^3) или во килограми (kg).

Ако показниот уред има тркалце (или тркалца односно бројник) што означува децимални делови на кубен метар или килограм, прочитувањето во кубни метри или килограми се обезбедува така што на плочата на показниот уред тоа тркалце (или тркалцата, односно бројникот) се одвојува со јасно видлива запирка од тркалцето што ги означува кубните метри или килограмите и нивните декадни производи и што тоа тркалце (или тркалца, односно бројник) јасно се разликува (на пример, по бојата на полето на плочата на показниот уред) од тркалцата што се наоѓаат пред запирката.

Ако последното тркалце или бројник на показниот уред означува декадни производи на кубен метар или килограм, прочитувањето во кубни метри или килограми се обезбедува така што на плочата на показниот уред по последното тркалце или бројник се испишуваат една, две или повеќе нули.

Член 46

Бројот на тркалцата на показниот уред треба да биде толкав што да се обезбеди прочитување на зафатнината или масата на гасот што ќе протече низ мерилото со дијафрагма за време од 1000 часови работа при најголемиот проток на мерилото (Q_{max}).

4. Места за жигосување

Член 47

Места за жигосување на мерилото со дијафрагма мораат да бидат предвидени:

- 1) на сите табели што носат службена ознака на Сојузниот завод за метри и скапоцени метали;
- 2) на затворачите на сите куќишта на важните мерни уреди вклучувајќи го и механизмот за броење, мерење и определување на количината на гас;
- 3) на мерната дијафрагма;
- 4) на две врски со вијци што лежат една наспрама друга на прирабниците со помош на кои е прицврстена мерната дијафрагма во цевоводот;
- 5) на приклучоците на цевните водови за претворувачите на сите физички големини што се мерат;
- 6) на сите посебни делови од сложениот претворувач на диференцијалниот притисок;
- 7) на спојките на цевните водови на претворувачите на сите физички големини што се мерат и цевките низ кои се повлечени електричните водови од член 9 на овој правилник;
- 8) на сите славини или други уреди за затворање на цевните водови на претворувачите на мерните физички големини што ги имаат тие уреди не пречејќи ѝ на врската помеѓу давателот и претворувачот на физичките големини.

Член 48

Ако тоа е неопходно заради сигурноста мерилата со дијафрагма можат да се жигосаат и на други места.

IV. ТИПСКО ИСПИТУВАЊЕ

Член 49

Типското испитување на мерилото со дијафрагма ги опфаќа:

- 1) утврдувањето на општите услови;
- 2) надворешниот преглед;
- 3) разработувањето;
- 4) испитувањето на непропустливоста на куќиштето;
- 5) испитувањето на работниот опсег;
- 6) испитувањето на изложливоста.

Член 50

За мерилата со дијафрагма се утврдува дали се исполнети следните општи услови:

- 1) на мерниот мост не смеат да се појавуваат пулзации на гасот;
- 2) текот на гасот во цевоводот мора да биде практично стационарен (при стационарниот тек на брзината и притисокот во една иста точка остануваат непроменети во времето);
- 3) кондензаторот или правот што се издвојуваат при мерењето на протокот на гасот не смеат да се натрупуваат ниту во цевоводот во близина на мерната дијафрагма ниту во приклучните водови;
- 4) при мерењето на протокот на гасот што ја валка мерната дијафрагма мора да биде обезбедена можност за периодично чистење (продувување, исплакнување) на мерната дијафрагма и на цевоводот;
- 5) на внатрешната површина на цевоводот на растојание еднакво на двократниот внатрешен пречник на цевоводот ($2D$) на обете страни на мерната дијафрагма не смеат да постојат никакви со голо око видливи неправилности или нерамнини;
- 6) мерниот мост мора на местото на употребата да располага со доволен простор за изведување на типско испитување и на периодични прегледи;
- 7) на мерниот мост мора да постои можност за паралелно приклучување на контролните мерила на диференцијалниот и струјниот притисок, на температурата и зафатнинската маса на гасот;

8) во случај на потреба мораат да постојат уреди што го отстрануваат наталожениот прав и другите нечистотии од мерниот мост што може да му пречи на исправното мерење на температурата на гасот;

9) мерниот мост мора да биде заштитен од греење и ладење, односно мора да биде изолиран заради одбегнување на премин на топлотата во оние случаи кога температурата во струјата на гасот отстапува за повеќе од 10°C од температурата на околината;

10) кај мерниот мост мораат да бидат исполнети сите технички и други услови што се однесуваат за пресметката, обликот, материјалот, обработката, димензиите и на начинот на вградувањето на мерната дијафрагма и цевоводите во мерниот мост како и на начинот за одземање на диференцијалниот притисок.

Член 51

Со надворешниот преглед на мерилата со дијафрагма се утврдува дали карактеристиките на мерилата со дијафрагма (формата, составот, натписите и ознаките) се во согласност со одредбите на овој правилник.

Член 52

Разработувањето на мерилата со дијафрагма се спроведува при испитувањето на мерните претворувачи што имаат механички подвижни делови.

Претворувачите се разработуваат со помош на гас во работните услови со менување на мерната големина во границите на мерниот опсег со тоа што најмалото време на разработувањето при протокот од $0.65 Q_{max}$, каде што Q_{max} е најголем дозволен пресметковен проток на мерилото изнесува 10 минути.

Разработувањето на мерните претворувачи може да се врши со остварување на влезната мерења големина или на сигнали во лабораториски услови.

Член 53

Испитувањето на непропустливоста на куќиштето и цевните водови на претворувачите на мерната големина се врши на најголемиот работен притисок на гасот на кој претворувачот треба да работи.

По истекот на пет минути (време потребно за стабилизација на температурата и на притисокот на гасот во затворениот дел на уредот) се прочитуваат притисокот и температурата на гасот во затворениот дел на уредот.

Кукиштето и цевните водови на претворувачот се сметаат како непропустливи ако по истекот од шест минути температурата и притисокот на гасот во затворениот дел на уредот не се промениле.

Член 54

Испитувањето на работниот опсег на мерилото со дијафрагма се врши во работните услови и со гас за чие мерење мерилото е наменето.

Работниот опсег се испитува со помош на еталонски мерила на мерените големини, а се снима крива линија на грешки во зависност од протокот на гасот (во натамошниот текст: крива линија на грешки) по должината на целиот работен опсег на мерилото од Q_{min} до Q_{max} .

Сите мерни претворувачи и интеграторот мораат да бидат претходно испитани, со остварување или со симулирање на сигналите со влезни големини, со помош на еталонски мерила и мерила за соодветната физичка големина.

Како грешка се подразбира вредноста на отстапувањето на измерената количина на гасот што е дадена во следниот образец:

$$g = \frac{X_m - X_i}{X_i} \cdot 100\%$$

каде што е:

g — релативна грешка на мерењето во %.

X_m — вредност на протечената количина на гасот (измерена со помош на мерило со дијафрагма) што се определува од измереното време на протечувањето и прочитаната почетна и крајна вредност на количината на гасот на показателот;

X_i — точна вредност на протечената количина на гасот пресметана според равенката за мерната дијафрагма, преку вредноста на големината на измерените еталонски мерила.

Работниот опсег на мерилото со дијафрагма од став 2 на овој член правилно е определен ако кривата линија на грешките:

1) за протоците на гасот од Q_{min} до $0,2 Q_{max}$ — се наоѓа внатре во опсегот на грешката од $\pm 2\%$, а ако во мерилото е вклучен и коректор на состојбата на гасот $\pm 3\%$;

2) за протоците на гасот од $0,2 Q_{max}$ до $0,5 Q_{max}$ — се наоѓа внатре во опсегот на грешката од $\pm 1\%$, а ако во мерилото е вклучен и коректор на состојбата на гасот $\pm 2\%$;

3) за протоците на гасот од $0,5 Q_{max}$ до Q_{max} — се наоѓа внатре во опсегот на грешката од $\pm 1\%$ под услов отстапувањето на минимумот од максимумот на кривата линија на грешките во овој случај, според апсолутна вредност, да не биде поголемо од 1% . Ако во мерилото е вклучен и коректор на состојбата на гасот, опсегот на грешката може да биде $\pm 2\%$, а апсолутната вредност на отстапувањето на минимумот од максимумот 2% .

Член 55

Испитувањето на издржливоста на мерилото со дијафрагма опфаќа:

1) работа на мерилото со работен гас во условите за кои мерилото е предвидено, при проток не помал од $0,5 Q_{max}$, во траење од 1000 часови без прекин или со прекин, но така што работата да биде завршена за 12 месеци;

2) снимање на кривата линија на грешките.

Мерилото се смета како доволно издржливо ако кривата линија на грешките:

1) за протоците на гасот од Q_{min} до $0,2 Q_{max}$ — лежи внатре во опсегот на грешката од $\pm 2\%$, а ако во мерилото е вклучен и коректор на состојбата на гасот $\pm 3\%$;

2) за протоците на гасот од $0,2 Q_{max}$ до $0,5 Q_{max}$ — лежи внатре во опсегот на грешката од $\pm 1\%$, а ако во мерилото е вклучен и коректор на состојбата на гасот $\pm 2\%$;

3) за протоците на гасот од $0,5 Q_{max}$ до Q_{max} — лежи внатре во опсегот на грешката од $\pm 1\%$, под услов отстапувањето на минимумот од максимумот на кривата линија на грешките во овој случај, по апсолутна вредност да не биде поголемо од $1,5\%$. Ако во мерилото е вклучен и коректор на состојбата на гасот, опсегот на грешките може да биде $\pm 2\%$, а апсолутната вредност на отстапувањето на минимумот од максимумот 3% ;

4) ниту во една точка не отстапува за повеќе од 1% во однос на кривата линија на грешките снимена пред испитувањето на издржливоста.

Член 56

Најголемите дозволени вредности на грешката при прегледот за поединечните вредности на притоко определени според образецот од член 54 на овој правилник смеат да изнесуваат:

1) $\pm 2\%$ — за протоците на гасот од Q_{min} до $0,2 Q_{max}$, а ако во мерилото е вклучен и коректор на состојбата на гасот $\pm 3\%$;

2) $\pm 1\%$ — за протоците на гасот од $0,2 Q_{max}$ до Q_{max} , а ако во мерилото е вклучен и коректор на состојбата на гасот $\pm 2\%$.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 57

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0204-9328

10 октомври 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени
метали,

Милисав Воичиќ, с. р.

635.

Врз основа на чл. 24 и 66 став 1 точка 16 од Законот за Народната банка на Југославија и единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со точка 2 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80). Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО НОЕМВРИ 1981 ГОДИНА

1. Основните банки и здружените банки (во натамошниот текст: банките) се должни во ноември 1981 година да го усогласуваат обемот на порастот на своите вкупни пласмани согласно со одредбите на оваа одлука. Вкупните пласмани на банките на 30 ноември 1981 година можат да бидат поголеми до $16,5\%$ во однос на состојбата на 31 декември 1980 година.

Банките што даваат кредити за сезонските залихи на пченица од родот на 1981 година можат своите вкупни пласмани да ги зголемуваат над порастот утврден во став 1 од оваа точка за износот на порастот на кредитот за производство и залихи на пченица над процентот од став 1 на оваа точка, под услов да не вршат отстапување на неискористениот дел од порастот на пласманите во смисла на одредбите од точка 4 на оваа одлука.

2. Под вкупни пласмани на банките, во смисла на оваа одлука, се подразбираат сите краткорочни и долгорочни кредити и други пласмани, освен кредитите и другите побарувања по основ на односите меѓу банките, вклучувајќи ја и Југословенската банка за меѓународна економска соработка и Пазарот на пари и хартии од вредност, што банките им ги даваат на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, на граѓански правни лица и на граѓани, без оглед на изворите на средствата од кои се даваат тие кредити и пласмани.

3. Обврската за усогласување на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките во смисла на точка 1 од оваа одлука, а согласно со точка 13 став 2 од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80 и 30/81) не се однесува на:

1) пласманите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побозиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

2) пласманите што ги даваат банките од својот кредитен потенцијал за обнова и изградба на поградба пострадани од земјотрес;

3) пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на САП Косово;

4) кредитите за извоз и за подготовка на производство на стоки и услуги за извоз.

4. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неискористениот дел на порастот на пласманите до обемот на можниот пораст утврден во точка 1 на оваа одлука. Меѓусебното отстапување, односно примање на неискористениот дел од порастот на пласманите, банките го вршат до рокот пропишан за поднесување на извештајот во точка 5 став 1 од оваа одлука.

(банка)

За отстапениот, односно примениот дел од неискористениот пораст на пласманите, во смисла на одредбата на став 1 од оваа точка, банката е должна да ја извести надлежната народна банка на републиката, односно надлежната народна банка на автономната покраина, во рок од три дена од денот на извршеното отстапување, односно примање на делот од неискористениот пораст на пласманите, и тоа со доставување на фотокопија на склучениот договор или на самоуправната спогодба на здружената банка и на основните банки — членови на таа здружена банка за меѓусебното отстапување и примање на делот од неискористениот пораст на пласманите.

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите од оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка на републиката, односно на надлежната народна банка на автономната покраина, да ѝ достават извештај за остварениот пораст на нивните вкупни пласмани според книговодствената состојба на банката на 30 ноември 1981 година, во рокот пропишан за доставување на билансот на банката. Тој извештај банките го доставуваат во по два примерока.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини на Народната банка на Југославија и доставуваат збирни извештаи за состојбата на пласманите на банките на ниво на републиката, односно автономната покраина, и по еден примерок на примените индивидуални извештаи од банките во рок од пет дена од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка.

6. Извештајот од точка 5 на оваа одлука банките ќе го доставуваат на образецот „Извештај за усогласување на обемот и динамиката на порастот на пласманите во ноември 1981 година“, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 67

21 октомври 1981 година

Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с.р.

1981 година

ИЗВЕШТАЈ

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ ВО НОЕМВРИ 1981 ГОДИНА

— состојба на 30 ноември 1981 година —

— во милиони динари —

Реден број	Позиција на билансот	Назив на позицијата и објасненија	Состојба		Индекс (5 : 4)
			31 XII 1980	30 XI 1981	
1	2	3	4	5	6
I. Состојба на пласманите					
1	2	Краткорочни кредити во девизи на домашни комитенти
2	3	Краткорочни хартии од вредност во девизи
3	4	Краткорочни побарувања од меѓубанкарското работење во девизи (состојба на сметките 3250 и 3252-3)
4	6	Краткорочни кредити на комитентите
5	7	Краткорочни хартии од вредност
6	8	Краткорочни побарувања за здружени средства

1	2	3	4	5	6
7	9	Краткорочни побарувања од меѓубанкарското работење (состојба на сметките 4150 и 4152-3)
8	13	долгорочни побарувања од домашни комитенти во девизи
9	14	Долгорочни побарувања од меѓубанкарското работење во девизи (состојба на сметките 3450 и 3452-3)
10	15	Долгорочни кредити на комитентите
11	16	Долгорочни хартии од вредност
12	17	Долгорочни побарувања за здружени средства (без сметката 5451)
13	18	Долгорочни побарувања од меѓубанкарското работење (состојба на сметките 5150, 5152-3 и 5160)
14		ВКУПНО ПЛАСМАНИ (ред. бр. 1 до 13)
15		Пласмани на кои не се однесуваат обврските за усогласување: 1) пласмани од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини 2) кредити и други пласмани што банките ги даваат од својот кредитен потенцијал за обнова и изградба на подрачја пострадани од земјотрес (состојба на посебните партии во рамките на соодветните сметки) 3) пласмани од дополнителни и посебни средства што се користат за побрз развој на САП Косово 4) пласмани за кредитирање на подготвување на производството на стоки и услуги за извоз и увоз (состојба на сметките на групите 400, 404, 500, 502, 504 и 505 и на сметките 4180 и 4181) ВКУПНО реден број 15 (1 + 2 + 3 + 4)
16		Вкупни пласмани чиј обем и динамика се усогласуваат (реден број 14 без реден број 15) во тоа:
16а		Кредити за производство и резерви на пченица
		II. Пресметка според Одлуката			
17		Можност за пораст на пласманите под реден број 16 (пропишан процент од состојбата исказана под тој реден број во колоната 4)
18		Пораст на кредитите за производство и залихи на пченица над процентот од точка 1 на Одлуката (ако банката не го отстапила непласиранот дел од порастот на пласманите на другите банки)
19		Примен непласиран дел од порастот на пласманите од други банки
20		Отстапен непласиран дел од порастот на пласманите на други банки
21		Износ од кој банката може да ги зголеми пласманите под реден број 16 (ред. бр. 17+18+19-20)
22		Остварен пораст на вкупните пласмани под ограничување до крајот на извештајниот месец (реден број 16 — разлика на колоните 5 и 4)
23		Помалку (—), односно повеќе (+) остварен пораст на пласманите (реден број 22 без реден број 21)

Составил:

(пописи на овластените лица)

M. P.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО ПРЕТСТАВУВААТ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Работната организација НАФТАГАС-ХИНС, Нови Сад, поднесе предлог до Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста и законитоста на Општествениот договор за издатоците за исхрана на работниците што претставуваат материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/31), наведувајќи дека смета оти оспорениот договор е несогласен со член 29 од Уставот на СФРЈ и дека е спротивен на член 56 став 2 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на член 6 од Законот за здружениот труд затоа што со тој договор се доведуваат во нееднаква положба работниците што работат во материјалното производство и работниците што работат во општите и заедничките служби. Со предлогот е оспорена и одредбата на член 11 од наведениот општествен договор, бидејќи установува повратно дејство на Договорот, за што подносителот на предлогот смета дека не е согласно со Уставот на СФРЈ. Од тие причини се предлага Уставниот суд на Југославија да го поништи, односно укине оспорениот општествен договор.

2. Општествениот договор за издатоците за исхрана на работниците што претставуваат материјални трошоци ги утврди работите во материјалното производство и во другите области на трудот и го определи највисокиот износ на трошоците за исхрана на работниците на тие работи што претставуваат материјални трошоци на основната организација на здружен труд, во рамките на овластувањето содржано во одредбата на член 13 став 2 точка 4 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот.

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, ваквиот начин на уредување на односите во областа на утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход и на доходот на основните организации на здружен труд не ја доведува во прашање еднаквоста на работниците вработени во материјалното производство и на оние што вршат работи во заедничките и други служби. Доколку работникот врши работи наведени во оспорениот општествен договор, без оглед на тоа во која единица на здружениот труд ги врши, тој ги исполнува условите за исхрана што ќе ги оптоварува трошоците на материјалното работење на основната организација. Затоа оспорениот општествен договор не е несогласен со член 29 од Уставот на СФРЈ, ниту е спротивен на член 56 став 2 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот, ниту на член 6 од Законот за здружениот труд.

Оспорениот член 11 од Општествениот договор за издатоците за исхрана на работниците, што установува примена на тој договор од 1 јануари 1981 година, обезбедува остварување на правата од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот од денот на неговото влегување во сила. Околноста дека наведениот општествен договор е склучен и објавен во мај 1981 година не е во несогласност со Уставот на СФРЈ, бидејќи Уставот не забранува повратно дејство на овој договор. Оспорениот договор е склучен со изјава на волјата на сите учесници за сите одредби на тој договор, па и за времето на примената. Од тие причини Уставниот суд на Југославија оцени дека одредбата на член 11 од наведениот општествен до-

говор не е несогласна со Уставот на СФРЈ, ниту е спротивна на важечките закони.

3. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 9 септември 1981 година, врз основа на член 375, а согласно со член 392 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на Работната организација НАФТАГАС-ХИНС, Нови Сад, да се утврди дека Општествениот договор за издатоците за исхрана на работниците што претставуваат материјални трошоци е несогласен со Уставот на СФРЈ и спротивен на член 56 став 2 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот и на член 6 од Законот за здружениот труд.

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и судиите: Милорад Достаниќ, д-р Стана Лукиќ-Делевиќ, Иван Франко, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, д-р Арпад Хорват, Јаким Спиrowsки, Мијушко Шибалиќ, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враниќ.

У-бр. 141/81
9 септември 1981 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Никола Секулиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за сообраќајните знаци на патиштата, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/81, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ НА ПАТИШТАТА

Во член 12 во уводната реченица наместо зборовите: „9 до 11“ треба да стои: „8 до 10“.

Во член 14 став 1 точка 23 наместо зборовите: „осен притисок“ треба да стои: „осно оптоварување“, а во став 2 по бројот: „II-24“ треба да се додаде запирка и по грешка изоставениот број: „II-23“.

Во член 15 точка 5 наместо зборовите: „патека за коњаници“ треба да стои: „патека за јавачи“ а наместо зборот: „коњаници“ треба да стои: „јавачи“.

Во член 20 во уводната реченица наместо зборовите: „17 до 19“ треба да стои: „16 до 18“, а во точка 2 под д) наместо зборовите: „моторно возило“ треба да стои: „возило на моторен погон“.

Во член 22 точка 29 наместо зборот: „сите“ треба да стои зборот: „соодветните“.

Во член 26 во уводната реченица наместо зборовите: „24 до 26“ треба да стојат зборовите: „23 до 25“; во точка 2 под г) наместо зборовите: „знакот III-23 (назив на населено место)“ треба да стојат зборовите: „знакот III-23 (назив на населено место)“; и по нив да се додизит по грешка изоставените зборови: „знакот III-24 (завршеток на населено место)“; под ж) наместо зборовите: „(забрана на паркирање) во жолта боја“ треба да стојат зборовите: „(забрана на паркирање)“.

Во член 44 став 3 во вториот ред наместо бројот: „(V-16)“ треба да стои бројот: „(V-15)“, а во петтиот ред наместо бројот: „(V-15)“ треба да стои бројот: „(V-16)“.

Во член 62 наместо зборот: „изразени“ треба да стои зборот: „изработени“.

Во член 70 став 3 наместо зборовите: „означување на пат“ треба да стојат зборовите: „означување премин на патот“.

Од Сојузниот комитет за сообраќај и врски Белград, 16 октомври 1981 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Правилникот за југословенските стандарди за проектирање и градење на патишта, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/81), се поткрала долунаведената грешка па се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА ПАТИШТА

Во Правилникот за југословенските стандарди за проектирање и градење на патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/81) во член 1 точка 8 наместо ознаката на југословенскиот стандард: „JUS U.E4.016“ треба да стои ознаката: „JUS U.E8.016“, а во точка 9 на истиот член, наместо ознаката на југословенскиот стандард: „JUS U.E4.018“ треба да стои ознаката: „JUS U.E8.018“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 19 октомври 1981 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БУРМАНСКА УНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БУРМАНСКА УНИЈА

I

Се отповикува

Владо Шестан од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Бурманска Унија.

II

Се назначува

Рајко Радуловиќ, помошник-сојузен секретар за надворешна трговија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Бурманска Унија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 27

23 септември 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТРИНИДАД И ТОБАГО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТРИНИДАД И ТОБАГО

I

Се отповикува

Милан Зупан од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Тринидад и Тобаго, со седиште во Џорџтаун.

II

Се назначува

д-р Јанко Лазаревски, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кооперативна Република Гвајана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Тринидад и Тобаго, со седиште во Џорџтаун.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 35

9 октомври 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛДИВА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛДИВА

I

Се отповикува

Драги Трајановски од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Малдива, со седишта во Коломбо.

II

Се назначува

Владимир Бабшек, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Малдива, со седиште во Коломбо.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 36

10 октомври 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО СЕДИШТЕ ВО ВИЕНА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО СЕДИШТЕ ВО ВИЕНА

I

Се отповикува

Новак Прибикиќ од должноста постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при сите организации и органи на Обединетите нации со седиште во Виена.

II

Се назначува

Милорад Пешиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Австрија, за постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при сите организации и органи на Обединетите нации со седиште во Виена.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 38

14 октомври 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ МЕЃУНАРОДНАТА АГЕНЦИЈА ЗА АТОМСКА ЕНЕРГИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ВИЕНА

I

Се назначува

Милорад Пешиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Австрија за постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Меѓународната агенција за атомска енергија со седиште во Виена.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 39

15 октомври 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

ОДЛИКУВАЊА**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги и успеси постигнати во работата на унапредување на стопанската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија

**СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА
ГЕРДАН**

Kathe Dassber;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН**

Alfred Bente.

Бр. 25
8 април 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 9 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од САП Војводина

— по повод седумдесетгодишнината на животот а за долгогодишна револуционерна работа и извонредни заслуги во изградба на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за значаен придонес на нејзината политика на мирот и пријателската соработка со други држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Наѓ Степан Коста.

Бр. 32
8 мај 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Арсевски Ристо Душко, Дарковски Наумов Владимир, Пијанманев Благое Воислав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алексовски Мито Мицко, Бошковски Гинов Боро, Гелџешов Мите Љупчо, Котушевски Ираклија Киро, Крстевски Горги Страшо, Стојановски Крстев Трајко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ**

Јахнески Трифунов Перо;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Арсевски Андреа Јордан, Глишченко Софроние Павле, Кузмановски Ангелев Јоле, Кузмановски Александар Наум Милошевски Мино Урош, Николоски Славе Димитар, Ристов Владе Стојан, Светиев Илиев Никола, Танаскоски Горги Виктор, Ташков Васил Јано, Топчиоски Јоле Милан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анастасоска-Серафимова Александар Катерина, Апчевски Тале Димитрије, Димовски Милан Алексо, Гувтев Васил Атанасије, Гајтановски Мите Горѓи, Гивовски Ристов Тодџе Карамитрески Анастас Благоја, Костовски Тале Санде, Крстевски Јастрево Свето, Митревски Дичо Ристо, Нанчев Илче Димитрија, Николоски Аспарух Петар, Пантевска-Атанасова Петрева Марика, Паунков Рајков Никола, Петрушевски Трајко Стојан, Реџеп Халим

Неџип, Реџеп Рамо Усеин, Ристевски Тренко Богдан, Ристевска-Чонева Тодор Вера, Самац Миле Иван, Селим Рамо Ферик, Селим Јакуп Селим, Симовски Петре Илија, Соколова Дончо Милица, Стојковски Трајков Велимир, Таштаноски Николов Стојан, Тошевски Пецев Стојан, Трпевски Коле Се-
рафим, Василевски Јане Душан;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Асип Бислим Мустафа, Екрем Сали Илијаз, Јакуп Абдин Јакуп, Јашар Реџеп Ценан, Јашаровски Сали Сабри, Јовановски Јован Драган, Јусуф Кемал Зекир, Каплан Баки Бајрам, Козарова-Пинтачева Димко Милка, Младеновска Петре Трајанка, Пучејковска-Стаменин Најдо Слободанка, Салије-
вик Ферат Шаин, Сефер Сакип Елмаз;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Димитровска-Димитровска Димитар Борислава, Ефремов Петар Лазар, Јовановска-Трапановска Тодор Иванка, Јовановска-Петровска Ванчо Велика, Кнежевик-Николовска Михајло Јованка, Крстевска-Црномарова Благој Верка, Наскоски Кирио Петар, Пејковски Сиљанов Цане, Ристевска-Георгиева Коста Драгица, Савевски Трпко Петко, Спирковска-Трајковска Ристо Веселинка, Вељановска-Бимбиловска Ристо Митана.

Бр. 33
5 мај 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликува:

Од СР Црна Гора

— за долгогодишна револуционерна работа, за извонредни заслуги во организирањето и изградбата на социјалистичкото самоуправни општество, како и за значаен придонес на општиот развиток на земјата и јакнењето на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД

Мићуновиќ Јован Вељко.

Бр. 36
8 мај 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
622. Закон за евиденцијата за научната, културната, просветната и техничката соработка со странство — — — —	1513
623. Закон за измени и дополненија на Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции — — — —	1514
624. Закон за измени и дополненија на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем — — — —	1516
625. Закон за контрола на предметите од скапоцени метали — — — —	1518
626. Закон за програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио Југославија во периодот од 1981 до 1990 година — — — —	1521
627. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити — — — —	1523
628. Одлука за ослободување од плаќање давачка за царинско евидентирање на увозот на електрична енергија — — — —	1523
629. Одлука за определување на највисоките цени, односно надоместите за посебни аеродромски услуги на патниците во воздушниот сообраќај — — — —	1524
630. Одлука за начинот на усогласување на вредноста на залихите на недовршено производство, готови производи и стоки — — — —	1524
631. Одлука за ослободување од плаќање давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки на увозот на електрична енергија — — — —	1523
632. Решение за намалување на царинската стапка за 50% на увозот на електрична енергија — — — —	1526
623. Наредба за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени — — — —	1526
634. Правилник за метролошките услови за проточни мерила на количина на гас со мерна дијафрагма — — — —	1527
635. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките во ноември 1981 година — —	1533
Одлука за оценување на уставноста и законитоста на Општествениот договор за издавачките за исхрана на работниците што претставуваат материјални трошоци —	1536
Исправка на Правилникот за сообраќајните знаци на патиштата — — — —	1536
Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за проектирање и градење на патиштата — — — —	1537
Укази — — — —	1537
Одликувања — — — —	1539